



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 5 март 1996
Скопје

Број 11

Год. LII

Аконтацијата за 1996 година изнесува
6.000 денари. Овој број чини 300
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

234.

Врз основа на точка 1, дел III од Одлуката за организација и делокруг на работата на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/91) донесувам

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

Стево Црвенковски, се именува за советник на Претседателот на Република Македонија.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-161
24 февруари 1996 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

235.

Врз основа на член 67 став 4 од Уставот на Република Македонија и член 64 став 2, а во врска со член 63 од Законот за избор на пратеници, претседателот на Собранието на Република Македонија, на 1 март 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ

I

Во изборната единица број 102 општина Карпош – Скопје СЕ РАСПИШУВААТ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ за избор на еден пратеник во Собранието на Република Македонија.

II

Дополнителните избори ќе се одржат на 7 април 1996 година.

III

Дополнителните избори ќе ги спроведе изборната комисија на изборната единица број 102 под грижата на Републичката (Државна) изборна комисија.

IV

Изборните дејствија отпочнуваат со денот на објавувањето на Решението во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 08-825/1
1 март 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

236.

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/90 и 6/94) и точка 6 од Одлуката за прибирање, користење и управување на средствата од економската помош од странство на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/94), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОМОШТА НА ЈАПОНИЈА ДОДЕЛЕНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДДРШКА НА ПЛАТНИОТ БИЛАНС

1. Средствата што Владата на Јапонија ги додели како помош за поддршка на Платниот биланс на Република Македонија во износ од 500 милиони јени, согласно меѓудржавната спогодба од 11 јули 1995 година, се наменети за набавка на суровини, репроматеријали, резервни делови и опрема и на крајните корисници се распоредуваат со обврска за враќање.

2. Крајните корисници на средствата од точка 1 на оваа одлука имаат обврска, согласно точка 1 од Одлуката за прибирање, користење и управување на средствата од економската помош од странство на Република Македонија да уплатуваат денарска противвредност на посебната сметка во Министерството за развој – Компензационен фонд од странска помош – „потсметка Јапонска помош“.

3. Крајните корисници на средствата од точка 1 на оваа одлука се должни да уплатуваат во Компензациониот фонд од странска помош – „потсметка Јапонска помош“ денарска противвредност на искористените јени еднаква на ФОБ цената (Франко–место на утовар).

4. Рокот за уплата на денарските средства од страна на корисниците изнесува:

– за суровини и репродукциони материјали 3 месеци по приемот на производите во три еднакви тримесечни рати;

– за резервни делови 6 месеци по приемот на производите во четири еднакви тримесечни рати;

– за опремата 6 месеци по набавката и соодветен број на еднакви тримесечни рати до 11 јули 1998 година.

На вредноста на увезените производи не се пресметува камата. Задолжувањето на корисникот се врши во јени, а плаќањето на достасаните обврски се врши во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на уплатата.

Во случај на задоцнување на плаќањето на обврските во утврдените рокови на втасаниот или неплаќање на обврските се засметува и наплатува казнена камата сметано од првиот ден на стасувањето до денот на наплатата во висина на казнената камата пропишана со Закон.

5. Увозот на суровините, репроматеријалите и опремата се ослободува од плаќање на царина и други увозни давачки.

6. Крајните корисници имаат обврска да го потврдат приемот на стоките и ја гарантираат уплатата по доспеаните рати, согласно условите утврдени во точ-

ките 3, 4 и 5, од оваа одлука со потпишување на посебна изјава и Договор за користење на кредит.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-558/1
26 февруари 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

237.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Сл. весник на РМ“ бр. 20/93), Владата донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија, а може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за наука и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	НАИМЕНУВАЊЕ	Количина
1	2	3	4
85.24		Плочы, ленти и други снимени подлоги со звучни и други слични феномени вклучувајќи и матрици и галвански отпечатоци за производство од глава 37:	
	8524.90	- Друго:	
	8524.901	--- со научен и стручен текст	
		а) Снимени подлоги со научен и стручен текст	16 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-369/1
26 февруари 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

238.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93), Владата на Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина за потребите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – Републички инспекторат за земјоделство и шумарство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4
90.11		Оптички микроскоп, вклучувајќи ги и оние за микрофотографија, микрокинематографија и микропроектија:	

1	2	3	4
9011.10		Микроскопи, освен оптички микроскопи и дифракциони апарати:	
9012.109		--- друго	
		а) стереоскопски микроскоп	10 парчиња
		„Кампус Конус“	

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-367/1
26 февруари 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

239.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93), Владата на Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за наука и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4
85.04		Електрични трансформатори, статички конвертори (на пример, исправачи) и индукативни калемии:	
	8504.40	- Статички конвертори (претвораачи)	
		а) Статички конвертори	1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-366/1
26 февруари 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

240.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93), Владата на Република Македонија, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина за потребите на Министерството за наука и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4
85.24		Плочы, ленти и други снимени подлоги со звучни и	

1	2	3	4	1	2	3	4
	други слични феномени вклучувајќи и матрици и галвански отпечатоци за производите од глава 37:					единици, влезни единици; излезни единици:	
8524.90	-Друго:			8471.912	- - со процесор со 32 и повеќе бита		
8529.901	- - со научен и стручен текст			8471.92	а) процесор со 32 бита и повеќе	102 парчиња	
	а) Снимени подлоги со стручно научен текст		36 парчиња	8471.921	- влезни и излезни единици, испорачани посебно или како дел од систем, вклучувајќи влезни и излезни единици што во исто куќиште имаат и мемориски единици;		
				8471.925	- - линиски и сериски печатачи		
				8471.926	а) матричен печатар	40 парчиња	
				8741.9261	- - видео-дисплеј, повеќебојни и врз база на течни кристали		
				8471.9269	а) повеќебојни видео дисплеј	91 парче	
				8471.926	- - комплетни електронски тастатури:		
				8471.9269	- - со подвижни типки		
				8471.93	а) тастатури со подвижни типки	102 парчиња	
				8471.931	- - други		
				8471.93	а) глушец (маус)	98 парчиња	
				8471.931	- мемориски единици, испорачани посебно или како дел на систем		
				84.73	- екстерни мемории	9 парчиња	
				8473.30	а) елестерни мемории		
				8473.301	Делови и прибор (освен покривачи, куфери за машини и сл.) погодни за употреба исклучително или главно со машините од тар. бр. 84.69 до 84.72;		
				8473.302	- Делови и прибор на машини од тар. бр. 84.71;		
				8473.303	- - Модули за напојување	6 парчиња	
				8473.303	- - Печатени плочи со вградени елементи		
				85.17	а) плоча со вградени елементи	189 парчиња	
				85.17	- - глави за чистење или запишување податоци на магнетни носители		
				85.17	а) глава за чистење и запишување врз магнетни носители	8 парчиња	
				85.17	Електрични апарати за жична телефонија и телеграфија, вклучувајќи и такви апарати за жични системи со носечка струја;		
				85.24	-Други апарати за жични системи со носечка струја		
				85.24	а) модели	8 парчиња	
					Плоча, ленти и други снимени подлоги со звучни и други слични феномени вклучувајќи и матрици и галвански от-		

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-372/1 Претседател на Владата
26 февруари 1996 година на Република Македонија,
Скопје Бранко Црвенковски, с.р.

241.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93), Владата на Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија, а може да се увезе без плаќање царина за потребите на Министерството за наука и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименовање	Количина
1	2	3	4
49.01		Печатење книги, брошури, летоци и слични печатени материјали, вклучувајќи и слободни листови:	
	4901.9	-Друго:	
	4901.99	- - Друго	
	4901.999	- - - Друго	
84.71		а) техничка документација	98 парчиња
		Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за препишување на податоци на носители на податоци во кадрирана форма и машини за обработка на такви податоци неспомнати и неопфатени на друго место:	
	8471.9	-Друго	
	8471.91	- - Дигитални централни единици, испорачани посебно или како дел од систем, вклучувајќи и дигитални централни единици кои во исто куќиште имаат една или две од следните видови единици; мемориски	

1	2	3	4	1	2	3	4
85.44	8524.90 8524.901	печатоци за произво- дите од глава 37; -Друго; - - -со научен и стручен текст а) софтвер и софтвер- ски лиценци	177 парчиња	8471.92	- - Влезни и излезни еди- ници, испорачани по- себно или како дел од систем, вклучувајќи влезни и излезни еди- ници што во истото ку- кшште имаат и мемори- ски единици		
		Изолирана жица (вклучу- вајќи емајлирана и анодизирана жица), ка- бли (вклучувајќи и ко- аксијални кабли) и други изолирани елек- трични спроводници, со или без конектори; ка- бли од оптички влакна изработени од поеди- нечко оплаштени вла- кна, комбинирани или не со електрични спро- водници, со или без ко- нектори;		8471.923	- - -Ласерски печатари, единици за цртање (пла- тери), за снимање на филм или за фотокопи- рање		
	8544.5	-Други електрични спроводници за напони од 80 до 1000 V:		8471.927	а) ласерски печатари - - -читачи на доку- менти, ознаки и уреди за внесување на пода- тоци од цртежи	15 парчиња	
	8544.51	- -со конектори а) кабел со конектор	6 парчиња	8471.99 8471.991	а) читачи на документи - -Друго - - -додатни единици за поврзување на сметачи и периферни уреди а) додатни уреди за поврзување на компју- терите и периферните уреди	1 парче 3 парчиња	

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-371/1
26 февруари 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

242.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93), Владата на Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија, а може да се увезе без плаќање царина за потребите на Министерството за наука и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименовање	Количина
1	2	3	4
84.71		Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за препишување на податоци на носители на податоци во кадрирана форма и машини за обработка на такви податоци неспомнати и неопфатени на друго место: -Друго	
	8471.9		

85.36

8536.6

8536.69

8536.90

85.44

8544.4

8544.49

8544.49

1	2	3	4
	а) кабли кои се употребуваат во телекомуникациите		500 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-370/1
26 февруари 1996 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

243.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93), Владата на Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА КОИ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдуваат средствата кои не се произведуваат во Република Македонија, а може да се увезат без плаќање царина, за потребите на Министерството за сообраќај и врски – Дирекција за цивилна воздушна пловидба и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименовање	Количина
1	2	3	4

48.23		Друга хартија, картон, целулозна вата и листови и ленти од целулозни влакна, сечени во определена големина или форма, други производи од хартиена маса, хартија, картон, целулозна вата или листови или ленти од целулозни влакна:	
	4823.90	- Друго а) стрипови за терминален принтер	250 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-368/1
26 февруари 1996 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

244.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93), Владата на Република Македонија, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за наука и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименовање	Количина
1	2	3	4

85.17		Електрични апарати за жичана телефонија и телеграфија, вклучувајќи и такви апарати за жични системи со носечка струја: - други апарати: - - за телефонија а) Modem RMD 3222 ALX V, 35 б) Modem COMLINK VI	3 парчиња 2 парчиња
	8517.8		
	8517.81		

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-365/1
26 февруари 1996 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

245.

Врз основа на член 9, став 3 од Законот за цивилните инвалиди од војната („Службен весник на СРМ“ бр. 33/76, 25/79, 11/81, 4/85 и 12/89), министерот за труд и социјална политика донесува

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС НА ВИСИНАТА НА ЦИВИЛНАТА ИНВАЛИД- НИНА НА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈ- НАТА

1. Месечните износи на цивилната инвалидна на цивилните инвалиди од војната за месеците јануари, февруари, март 1996 год. се определуваат од основата која се утврдува во висина на просечната месечна нето плата остварена во Републиката во претходното тримесечје од 8.768,00 денари и изнесуваат:

I група	4.384,00 денари
II група	3.507,00 денари
III група	2.806,00 денари
IV група	2.192,00 денари
V група	1.754,00 денари

Износите на цивилната инвалидна во точката 1 на оваа наредба ќе бидат усогласени по утврдувањето на просечната месечна нето плата во Републиката во периодот октомври-декември 1995 година, објавен од страна на Републичкиот завод за статистика.

2. Месечните износи на висината на цивилната инвалидна на цивилните инвалиди од војната за месеците октомври, ноември и декември 1995 година конечно се определуваат од основата која се утврдува на просечната месечна плата остварена во Републиката во периодот јули, август и септември 1995 година, од 8.681,00 денари и изнесуваат:

I група	4.340,50 денари
II група	3.472,00 денари
III група	2.778,00 денари
IV група	2.170,00 денари
V група	1.736,00 денари

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-494/1-96
5 февруари 1996 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Илјаз Сабриу, с.р.

246.

Врз основа на член 67 од Законот за данокот на промет на производи и услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/92, 62/92, 63/92, 3/93, 4/93, 80/93, 42/95 и 4/96), министерот за финансии донесува

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

I. ВОВЕДНА ОДРЕДБА

Член 1

Со овој правилник се пропишува примената на даночните стапки, даночните олеснувања и ослободувања, начинот на водење евиденција за прометот по различни стапки односно даночни основици, начинот на периодичното и конечното пресметување и плаќање на данокот на промет на производи и услуги (во натамошниот текст: данок), местото на плаќање, начинот на пописот на стоките за кои се менуваат стапките и начинот на пресметување и плаќање на разликата на данокот.

II. ДАНОЧНИ СТАПКИ

Член 2

Кога данокот е вкalkулиран во цената на производот, односно услугата, се пресметува со примена на пресметана даночна стапка, која се утврдува на следниот начин:

$$\text{пресметана стапка} = \frac{100 \times \text{пропишана стапка на данокот}}{100 + \text{пропишана стапка на данокот}}$$

Член 3

Кога даночните обврзници ги утврдуваат аконтациите на данокот по член 28, став 3 точка 2 од Законот, пресметаните просечни даночни стапки се утврдуваат од односот на вкalkулираниот данок и вкупното задолжување на продавницата или друга деловна единица на следниот начин:

$$\text{Пресметана} = \frac{100 \times \text{износот на вкalkулираниот данок на промет содржан во задолжувањето на продавницата по стапката од односниот тарифен број}}{\text{Износ на вкупното задолжување на продавницата по продажни цени со вкalkулиран данок.}}$$

III. ДАНОЧНИ ОСЛОБОДУВАЊА

А. Даночни ослободувања од данок на промет на производи

Член 4

Под леб, од членот 14 став 1, точка 1), алинеја прва од Законот, се подразбира: пченичен, ржен, јачменен, пченкарен, леб од хелда, од соја, од трици и од компири, што се става во промет како бел, полубел, црн и друг леб.

Под лекови од член 14 став 1, точка 12 од Законот, се подразбираат производи кои се ставаат во промет како лекови, според Законот што ја регулира таа материја.

Правото на ослободување од данок по член 14, став 1, точка 14) од Законот на нови патнички автомобили инвалидното лице го остварува со наод и мислење од надлежна инвалидска комисија.

Органот за јавни приходи на грбот на фактурата или на увозната царинска декларација ја става следната забелешка: „Ако инвалидното лице го оттуѓи патничкиот автомобил во рок од пет години од денот на набавката, е должен да го плати данокот од кој бил ослободен, зголемен со соодветна камата“.

Органот за јавни приходи за дадените ослободувања по член 14, став 1, точка 14) од Законот води евиденција.

Надлежниот орган за регистрација на возила во сообраќајната дозвола на патничкиот автомобил ги внесува следните забелешки:

„Оттуѓувањето до _____ подлежи на плаќање на данок и на камата“. (Се запишува датумот по пет години од датумот на набавката, односно од датумот на фактурата, односно увозната царинска декларација); и

„Управува инвалидот или овластеното лице кое пружа помош и нега“.

Б. Даночни ослободувања од данок на промет на услуги

Член 5

Под здравствени услуги и услуги на социјалната заштита во смисла на член 19, став 1, точка 4) од Законот се подразбираат здравствените услуги во областа на здравствената заштита и тоа: здравствено превентивна санитарна заштита, амбулантно-поликлиничка и диспанзерска здравствена заштита, стационарна здравствена заштита, стоматолошка здравствена заштита и друга здравствена заштита, социјална заштита на деца, младици и возрасни, како и активност на центрите и на службите за социјална работа и старателство.

Под услуги од областа на културата и образованието, во смисла на член 19, став 1, точка 7), се подразбираат: заштита на културни блага, природни и други знаменитости, надоместоците од влезни билети во музеи, галерии, зоолошки градини, ботанички градини, аквариуми, театри, културни домови, кино-сали и други културни услуги, како и на услуги од областа на физичката култура и спортот, услугите во основното, средното, вишото и високото образование, образованието и воспитувањето што не е распоредено по степени (стручно усовршување и оспособување по пат на семинари, советувања, курсеви и други форми на усовршување и оспособување, здобивање на посебни знаења и вештини, странски јазици, управување со моторни возила, дактилографија, стенографија и др).

Под геолошки истражувања и истражувачко-развојни работи, од член 19, став 1, точка 9) се подразбираат: геолошки истражувања на енергетски, метални и неметални сировини, површински и подземни истражни работи, хидрогеолошки истражувања, инженерско-геолошки истражувања и проучувања на терен заради изградба на градежни објекти, истражувачко-развојни услуги заради освојување на нови производи или подобрување на постојните производи, материјали или постројки, услуги за подобрување на продуктивноста на трудот, унапредување и заштита на работната и животната околина, технолошки, организациони и економски анализи, изработка на планови и проекти за развој и изготвување на инвестициони програми.

Под станбено-комунални услуги и уредување на населби и простори во смисла на член 19, став 1, точка 11) од Законот се подразбираат: просторно и урбанистичко планирање, уредување на населби и простори (подготвување на градежно земјиште за изградба, отстранување на постојните објекти, санациони работи, надзор при изградба на комунални објекти и инсталации), уредување и одржување на улици и сообраќајници, уредување и одржување на паркови, зелени и рекреативни

површини, одржување на чистотата во градови и населби, изнесување и депонирање на отпадоци, ојачарски услуги, погребни услуги и уредување и одржување на гробови.

IV. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРОМЕТОТ

Член 6

Заради правилно и навремено пресметување и плаќање на данокот, даночниот обврзник обезбедува во своето книговодство и во вонкниговодствената даночна евиденција, податоци за даночните обврски по тарифни броеви и по исти даночни стапки, податоци за износот на пресметаниот данок од претходниот учесник во прометот, врз основа на кои се утврдува, плаќа и насочува аконтацијата, како и податоци врз основа на кои данокот периодично и конечно се пресметува и плаќа.

Вонкниговодствената даночна евиденција, со која се обезбедува аналитичко евидентирање на даночните основици врз кои се применуваат различни даночни стапки, треба да биде усогласена со соодветните книговодствени податоци.

Заради правилна примена на ставот 3 од член 11 од Законот, износот на пресметаниот данок од претходниот учесник во прометот се искажува на соодветните конта од групата 19 и 29 од Уредбата за контниот план.

Купувачот кој набавува репродукционен материјал и опрема без плаќање на данок, односно по пониска стапка, обезбедува во книговодството, односно во вонкниговодствената евиденција податоци за набавката, движењето и потрошокот на материјалите, односно опремата, и тоа по вид, количини и вредност, која треба да се совпаѓа со податоците од фактурата, приемницата, доставницата, товарниот лист или други документи.

Член 7

Даночните обврзници – претприемачи, обезбедуваат евиденција за извршениот промет и за пресметаниот и платен данок на промет согласно членот 44 од Законот, на образците кои се составен дел на овој правилник и тоа:

1. Книга на промет на образец „КП“, а самостојните угостители на образец „КПУ“;
2. Книга на набавка и употреба на репродукционен материјал и опрема, на образец „КРМ“;
3. Книга на жиро-сметка на образец „КЖС“;
4. Книга на пресметка на данок на промет на образец „КДП“, што ја водат самостојниот трговски дуќан и самостојниот угостител;
5. Евиденција за купување и преработка на злато на образец „ЕЗ“, што ја водат даночните обврзници кои произведуваат и преработуваат предмети од кршено злато (златари); и
6. Приеман лист за угостителство на образец „ПЛУ“, што го водат самостојните угостители.

Член 8

Во книгата на прометот (образец „КП“) се книжи остварениот промет за продадените производи, односно извршени услуги секојдневно, а најдоцна наредниот ден за претходниот ден, на следниот начин:

- 1) во колоните 4 и 6 се искажува продажната вредност со данок на промет на продадените производи во готово, односно преку жиро-сметка;
- 2) во колоните 5 и 7 се искажува продажната вредност на производите што се ослободени од плаќање данок на промет во готово, односно преку жиро-сметка;
- 3) во колоните 10 и 12 се искажува вредноста на извршените услуги со данок на промет, наплатени во готово, односно преку жиро-сметка;

4) во колоните 11 и 13 се искажува вредноста на извршените услуги што не подлежат на плаќање на данок на промет на услугите наплатени во готово, односно преку жиро-сметка;

5) во колоните 8 и 14 се внесува датумот на извршените уплати по издадени фактури за остварен промет преку жиро-сметка. Под датум на извршени уплати се подразбира датумот на уплатата наведен во документот на уплатата;

6) во колоната 16 се внесува соодветниот тарифен број од Тарифата, во колоната 17 пресметаната стапка на данокот на промет, а во колоната 18 износот на пресметаниот данок на промет за секои 15 дена во месецот, што се добива со примена на пресметаната стапка од колоната 17 на збирот на колоните 4 и 6 односно 10 и 12.

По истекот на секои петнаесет дена во месецот, во книгата на прометот се собираат податоците од сите колони во вид на меѓузбир, а во наредниот ред, под меѓузбирот се искажува и кумулативниот збир на остварениот промет од 1 јануари до крајот на месецот од теквната година.

Даночниот обврзник – претприемач кој врши трговска дејност и кој води евиденција за набавката и продажбата на производи на образец „ЕТ“ и образец „ПТТ“, според Правилникот за формата и начинот на водење на евиденција за набавка и продажба на производи и вршење на трговски услуги („Службен весник на РМ“, бр. 61/95), не води Книга на прометот (образец „КП“).

Член 9

Даночниот обврзник – претприемач кој врши угостителска дејност го евидентира остварениот промет во Книгата на прометот (образец „КПУ“) најдоцна наредниот ден за претходниот ден и тоа за остварениот промет на храна во колоните 4 и 5, и за прометот на пијалаци во колоните 7 и 8, а за другиот промет во колоните 10 и 11.

Во колоните 6, 9 и 12, даночниот обврзник го внесува датумот на извршените уплати по издадените фактури за прометот остварен преку жиро-сметката. Под датум на извршена уплата се подразбира датумот на уплата назначен во изводот за втасаната уплата.

Во колоните 4, 7 и 10, даночниот обврзник, покрај книжењето на остварениот промет од храна и пијалаци, ги книжи и утврдените разлики на остварениот промет помеѓу книгата на пресметката на данокот и книгата на прометот (образец „КПУ“) по тримесечната пресметка.

За секое тримесечие посебно се собираат податоците од колоните 4, 5, 7, 8, 10, 11 и 13 во вид на меѓузбир, а во наредниот ред под меѓузбирот се искажува и кумулативниот збир на остварениот промет од 1 јануари до крајот на односното тримесечие.

Даночниот обврзник – претприемач кој врши угостителска дејност ги внесува податоците за продажната вредност на набавените производи од Приемниот лист за угостителство (образец „ПЛУ“), кој се составува за секој ден.

Образецот „ПЛУ“ – Приеман лист за угостителство се пополнува најдоцна наредниот ден за претходниот ден на следниот начин:

- 1) во колоните 4, 5 и 6 даночниот обврзник ги внесува податоците за дневно произведената храна, најдоцна наредниот ден за сета храна произведена претходниот ден; збирот на колоната 6 од приемниот лист се внесува во книгата на пресметката на данокот на промет;
- 2) во колоните 10, 11 и 12 даночниот обврзник ги внесува податоците за набавките на алкохолни и безалкохолни пијалаци по количина, цени и вредности без данок на промет;

3) во колоната 13 се искажува пропишаната стапка на данокот на промет;

4) во колоната 14 се искажува износот на данокот на промет по единица производ;

5) во колоната 16 се искажува продажната вредност на набавените пијалаци со данок на промет; износот на продажната вредност по исти тарифни броеви и исти стапки на данокот. Продажната вредност се искажува во посебни износи (подзбирова) за секоја тарифа и истата се внесува во соодветната колона во книгата на пресметка на данокот на промет (образец „КДП“).

Член 10

Даночниот обврзник – претприемач кој набавува производи заради репродукција или преработка без плаќање на данок на промет на производи, односно опрема со плаќање на данок на промет на производи, води Книга на набавката и употребата на репродукциониот материјал и опремата (образец „КРМ“).

Во книгата на набавката и употребата на репродукциониот материјал и на опремата (образец „КРМ“), даночниот обврзник ја евидентира набавката, употребата и состојбата на набавениот репродукционен материјал и опрема.

Книгата на набавка и употреба на репродукциониот материјал и опремата се води на посебни картички за секој вид репродукционен материјал и опрема на следниот начин:

1) во колоната 3 се внесуваат податоци за набавката на репродукциониот материјал или опрема (назив на добавувачот, број и датум на фактурата) и податоци за употребата на репродукциониот материјал (број на интерниот документ – спецификација, работниот налог и сл.). Интерниот документ за употреба на репродукциониот материјал мора да содржи податоци за количината и вредноста на потрошниот репродукционен материјал и количината и вредноста на производите во кои е вграден репродукциониот материјал;

2) во колоните 4, 5, 6 и 7 се внесуваат соодветни податоци за набавката на репродукциониот материјал или опрема, а во колоните 8, 9 и 10 податоци за употребата односно за потрошокот на репродукциониот материјал;

3) во колоните 11, 12 и 13 се искажува состојбата на репродукциониот материјал на залихите;

4) во колоната 14 се внесува датумот на оттуѓувањето.

Промената во книгата на набавка и употреба на репродукциониот материјал и на опремата се книжи во рок од осум дена од денот на настанувањето на промената.

Член 11

Даночниот обврзник – претприемач води книга на жиро-сметка (образец „КЖС“), во која поединечно ги внесува промените за состојбата и движењето на паричните средства на жиро-сметката.

Книжењето во книгата на жиро-сметка се врши во рок од осум дена од денот на настанатата промена од датумот на изводот.

Член 12

Даночниот обврзник – претприемач кој врши трговска или угостителска дејност води книга на пресметка на данокот на прометот (образец „КДП“) во која ги внесува податоците врз основа на кои се утврдува и плаќа данокот на промет на производи.

Во колоните за продажна вредност на набавените производи се внесуваат податоци за продажната вред-

ност на набавените производи со пресметаниот данок на промет на производи, односно акциза распоредени по тарифни броеви и даночни стапки. Покрај податоците за вредноста на набавените производи, во книгата на пресметка на данок, се внесуваат и податоците за промената на цените на стоките (зголемување, намалување, промена на стапката на данокот на промет на производи односно акцизи), враќањето на стоките и расходот (кало, растур, расипување и крш). Промените на цените се книжат врз основа на пописот, а расходот (кало, растур, расипување и крш) – врз основа на записник.

Заради утврдување на аконтациите на данокот на промет на производи и акцизи, податоците во книгата на пресметка на данокот се собираат по истекот на секое тримесечје, а аконтацијата на данокот на промет на производи се утврдува на следниот начин:

1) по последното книжење во тримесечјето, во првиот ред се собираат пренесените залихи од претходната година и книжењата извршени во односното тримесечје;

2) на добиениот збир во вториот ред се внесуваат залихите на производите на крајот од тримесечјето што се утврдуваат со попис и се одбиваат од претходниот збир, а во третиот ред се искажува разликата која претставува остварен промет за односното тримесечје;

3) на добиената разлика од третиот ред, во четвртиот ред се внесува износот на ненаплатените побарувања за продадените производи што се одбиваат од остварениот промет, а во петтиот ред се искажува наплатениот промет;

4) на вака добиениот наплатен промет се применува пресметаната даночна стапка, а во шестиот ред се искажува износот на обврската на данокот.

Член 13

Даночните обврзници што откупуваат, преработуваат, произведуваат и продаваат предмети од кршено злато, водат евиденција за откупот, односно за купувањето на кршено злато, евиденцијата за преработката на кршено злато и евиденцијата за производството и продажбата на предмети од злато. Даночните обврзници за секоја количина на купено кршено злато му издаваат потврда на продавачот за извршената продажба.

Евиденцијата за преземањето на предмети од злато или од кршено злато што се примаат на поправка или на изработка на нов предмет од тоа злато, мора да содржи: реден број и датум на потврдата за преземање на предметот од злато или од кршено злато, со податоци за видот на предметот односно за златото и неговата маса, во грамови, и за финоста (на пример: 950, 840, 750, 583), презиме и име и адреса на нарачателот и број на неговата лична карта и податоци за извршената поправка или за изработка на нови предмети, со нивната маса во грамови и за финоста на златото.

Евиденцијата за купувањето на кршено злато, мора да содржи: реден број и датум на потврдата за купување на златото, презиме и име и адреса на продавачот на злато, податок за купената маса на злато во грамови и податок за финоста на златото. Евиденцијата се води на Образецот „ЕЗ“ – Евиденција за купување и преработка на злато, кој е составен дел на овој правилник.

Врз основа на податоци од евиденцијата од ставовите 1 и 2 на овој член на крајот од годината даночниот обврзник составува збирен преглед, кој содржи податоци за преработката на кршено злато; за залихите на злато од претходната година во грамови и по финост; за преработените количини на злато во тековната година; за вкупната количина на кршеното злато во грамови и по финост и за потрошокот на злато за услуги (по грамови и по финост); за производството и продажбата на предмети од злато; за залихите на злато од претход-

ната година во парчиња, грамови и по финост; за производството во тековната година, во парчиња, грамови и по финост; за вкупната количина во парчиња, грамови и по финост; за продажбата во тековната година на одделни предмети од злато, со ознака за финост.

Потврдата за купување на кршено злато мора да содржи: презиме и име на продавачот на злато, негова адреса и број на личната карта; податоци за видот на предметите од кршено злато во грамови и по финост, цена по еден грам злато со финост 999/1000 и вкупен износ на вредност на купеното злато. Потврдата мора да биде нумерирана, датирана и потпишана од продавачот и купувачот на златото.

Член 14

Производителите на алкохол (етанол) и продавачите на алкохол (етанол) на големо обезбедуваат податоци во книговодството за произведените и за продадените количини на алкохол (етанол) според намената за која е продаден.

Купувачите на алкохол (етанол) во посебната книга за потрошок на алкохол (етанол) во смисла на членот 43, став 2 од Законот, обезбедуваат податоци за набавката и потрошокот на алкохолот по вид, количество и вредност, кои мора да се совпаѓаат со податоци искажани во фактурата и другите документи (приемница, доставница, товарен лист и др.).

Алкохол (етанол) може да се набавува под условите од член 6 на Законот, односно со ослободување од плаќање данок на промет на производи, ако е во прашање набавката во смисла на член 5, став 1, точка 1 од Законот заради натамошна продажба само непосредно од производителот, односно од увозникот на алкохолот. Продавачот на алкохол искажува во фактурата за продажба, врз основа на писмена нарачка и писмената изјава на купувачот, за кои цели алкохолот е продаден.

Под денатуриран алкохол за гориво се подразбира алкохол (етанол) кој пред пуштањето во промет е денатуриран со средство кое се состои од суров метил-алкохол (метанол) и дрвено масло во волуменски размер 8:0,5 (на осум литри метил-алкохол доаѓаат до 0,5 литри дрвено масло). Метил-алкохол и дрвено масло мораат претходно да се измешаат и таа мешаница во количество од 4 кг се додава на секои 100 л. алкохол кој се денатурира. За денатурирањето и продажбата на алкохол за гориво производителот води посебна книга.

Како купувачи кои можат да набавуваат алкохол (етанол) за производство на алкохолни пијалаци, се подразбираат и претпријатија што се регистрирани за производство на вештачка ракија, вештачки вина и други жестоки алкохолни пијалаци.

Посебна евиденција се води во подврсана книга која мора да биде проширана и претходно заверена со печат од органот за јавни приходи во општината. Во таа евиденција задолжително се обезбедуваат следните податоци:

1) за залихите на алкохол на почетокот на годината и за количествата на произведениот, увезениот, односно набавениот алкохол во текот на годината, со повикување на називот, бројот и датумот на сметката (документот кој служи како доказ за извршениот прием);

2) за количествата на алкохол, продадени или на друг начин отуѓени или искористени за сопствени потреби, кои се искажуваат во посебни колони:

– бројот, датумот и називот на сметката (фактура или некој друг документ со кој се правдаат издадените количества);

– називот и седиштето на купувачот односно корисникот;

– бројот и датумот на примената изјава на купувачот односно на корисникот за намената за која набавува алкохол;

– продажната цена без данок;

– продажната цена со данок;

3) за залихите на алкохол искажани на крајот на годината.

Посебната книга што купувачите на алкохол ја водат мора да содржи:

1) податоци за набавката на алкохол:

– повикување на бројот, датумот и називите на сметките (фактурите на добавувачот и сл.);

– назив и седиште на добавувачот;

– број и датум на приемницата;

– број и датум на писмената изјава врз основа на која е определен даночниот третман;

– количеството на алкохол;

– цена на алкохолот (без данок и со данок);

– вредноста на набавеното количество на алкохол;

2) податоци за потрошокот на алкохол и тоа:

а) за производство:

– требување, број и датум, назив на корисникот;

– количество;

– назнака на целта за која е употребен алкохолот;

б) за продажбата:

– фактура – број и датум;

– број и датум на писмената изјава на купувачот;

– назив и седиште на купувачот;

– количество;

– цена на алкохолот (без данок и со данок);

– вредноста на продадените количества.

Член 15

Книгите од член 8 на овој правилник се заклучуваат со состојба на 31 декември, најдоцна до крајот на февруари на тековната година.

Книгите се чуваат најмалку 10 години по истекот на деловната година на која се однесуваат, а документацијата врз основа на која се врши книжење – најмалку пет години.

Заклучените книги ги заверува даночниот обврзник со свој потпис и печат и со потпис на одговорното лице што ја води даночната евиденција.

V. ПЕРИОДИЧНО И КОНЕЧНО ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ

1. Утврдување на аконтациите на данокот од страна на даночните обврзници

Член 16

Даночниот обврзник пресметува и плаќа аконтации на данокот на промет на производи за прометот на мало на начинот пропишан во членот 28, став 3, точка 1), 2) и 3) од Законот.

За прометот на производи на големо, даночниот обврзник пресметува и плаќа аконтации на данокот на промет на начинот пропишан во членот 28, став 5, точка 1) и 2) од Законот.

Даночниот обврзник – правно лице ја утврдува и плаќа аконтацијата на данокот секои 15 дена во месецот, на вредноста на продадените и наплатените производи во тој период, вклучувајќи ја и вредноста на продадените и наплатените производи по основа на комисиона и консигнациона продажба (наплатена реализација), во роковите од член 28 од Законот, по истекот на секои 15 дена во месецот односно по истекот на месецот.

Како наплатена реализација се смета износот на побарувања што е содржан во инструментите за обезбедување на плаќањето (меница, чек, банкарска гаранција), како и износот на побарувањата пресметан по пат на компензација (билатерална или мултилатерална), асигнација, преземање на долг и друго, во смисла на Законот за финансиско работење.

Како наплатена реализација се смета и:

- 1) вредноста на производите земени за сопствена потрошувачка и употреба;
- 2) вредноста на производите што се дадени без надомест;
- 3) вредноста на кусокот и расходот (кало, растур, расипување и криш) кој е поголем од расходот дозволен со општиот акт, односно со узансите;
- 4) вредноста на производите што се испорачани на продавницата, според член 28, став 3, точка 1 од Законот, ако даночниот обврзник го одбрал таквиот начин на плаќање на аконтациите на данокот; и
- 5) вредноста на производите во ненаплатените фактури по кои е платен данокот во рок од 5 дена по истекот на 45 дена по завршувањето на месецот во кој е извршен прометот, фактурирањето односно испораката на производите.

Член 17

Даночниот обврзник од член 29 од Законот, ги утврдува и ги плаќа аконтациите на данокот на промет на услуги во роковите пропишани во членот 28, став 1 од Законот.

Ако даночниот обврзник не располага со податоци за остварената и наплатената разлика меѓу набавната и продажната цена за секој петнаесет дена во месецот може да ги утврди аконтациите на данокот на промет на услуги врз основа на податоците за остварената разлика во цена од тримесечната пресметка која се утврдува на следниот начин:

- 1) стапката на просечната вкалкулирана разлика во цена ќе се примени на вредноста на фактурираната реализација. Стапката на просечната вкалкулирана разлика во цена се добива од односот на вкалкулираната разлика во цена од прометот на големо и вкупното задолжување;
- 2) добиената стапка на просечната вкалкулирана разлика во цена ќе се примени на вредноста на фактурираната реализација на големо по одбивање на одобренит работ кој е искажан во фактурата. Така добиениот износ претставува остварена разлика во цена, на која се примена на пропишаната или пресметаната стапка на данокот на промет на услуги, се утврдува износот на данокот на промет на услуги содржан во фактурираната реализација. На вака утврдениот износ на данокот на промет се додава и износот на данокот на промет содржан во разликата во цена за продадените стоки во транзит.

Ако даночниот обврзник одлучи аконтацијата на данокот на промет на услуги да ја плаќа врз основа на фактурираната реализација, износот на данокот на промет на услуги, добиен на начин од точка 1 и 2 на став 2 од овој член, претставува износ на утврдена аконтација на данокот на промет кој треба да се уплати.

Ако даночниот обврзник одлучи аконтацијата на данокот на промет на услуги да ја плаќа врз основа на наплатената реализација, износот на аконтацијата на данокот на промет содржан во наплатената реализација го утврдува така што на износот на утврдениот данок на промет содржан во фактурираната реализација ќе го примени коефициентот на наплатената реализација. Коефициентот на наплатената реализација се добива од односот на наплатените побарувања и од вкупното задолжување на купувачите за продадените стоки на големо.

Како наплатена реализација се смета и вредноста на извршените услуги во ненаплатените фактури по кои е платен данокот во рок од 5 дена по истекот на 45 дена по завршувањето на месецот во кој е извршена услугата односно фактурирањето.

Член 18

При уплатата на секоја петнаесетдневна аконтација на данокот на промет на производи и услуги даночниот

обврзник го поднесува образецот ДП-ак – Преглед на уплата на аконтации на данокот на промет, кој е составен дел на овој правилник заедно со налозите за уплата.

Член 19

Утврдувањето и плаќањето на аконтациите на данокот даночните обврзници-претприемачи го вршат на начин и во рокови предвидени во членот 17, 18 и 19 од овој правилник.

2. Даночно известување за плаќање аконтации

Член 20

Даночниот обврзник до 10 јануари тековната година поднесува даночно известување до органот за јавни приходи за начинот на пресметувањето и плаќањето на аконтациите на данокот.

Даночните обврзници кои во текот на годината започнуваат со вршење на дејност, доставуваат даночно известување до органот за јавни приходи за избраниот начин на пресметување и плаќање на аконтациите на данокот и тоа: правните лица во рок од 10 дена од денот на основањето, а претприемачите во рок од 15 дена од отпочнувањето на вршењето на дејноста.

Даночниот обврзник кој според наодот од органот за јавни приходи не поднел даночно известување или не се придржува кон пријавениот начин на утврдување и плаќање на аконтациите на данокот, плаќа аконтации на данокот на следниот начин:

- за прометот на производи на мало, согласно одредбите на членот 28, став 3, точка 1 од Законот, во висина на вкалкулираниот данок за сите испорачани количини и видови на производи на продавницата или деловната единица заради продажба на крајните потрошувачи;
- за прометот на големо на производи, согласно одредбите на членот 28, став 5, точка 2 од Законот, на вредноста на продадените производи (фактурирана реализација); и
- за прометот на услугите, согласно одредбите на член 29, став 1 од Законот за сите услуги извршени во тој период (фактурирана реализација).

Писменото известување за избраниот начин на плаќање на аконтациите на данокот се доставува на образец ДИ – Даночно известување за плаќање на аконтациите, кој е составен дел на овој правилник.

3. Составување и поднесување на пресметки на данокот

Член 21

Пресметката на аконтациите на данокот, даночниот обврзник ја составува на начинот кој го одбрал и го пријавил до органот за јавни приходи и тоа кумулативно од 1 јануари до истекот на периодот за кој се изготвува пресметката.

Пресметката на аконтацијата на данокот се поднесува на образецот ДП- Пресметка на данокот на промет на производи и услуги и акцизи, која е составен дел на овој правилник.

Даночниот обврзник составува пресметка на аконтациите на данокот, посебно за прометот на производи на големо, посебно за прометот на производи на мало и посебно за прометот на услуги, а до органот за јавни приходи и до носителот на платниот промет, поднесува збирна пресметка на аконтациите на данокот по еден примерок.

За разликата на помалку уплатениот данок по пресметката, даночниот обврзник поднесува налози за уплата на помалку пресметаниот и уплатениот данок. За разликата на повеќе уплатениот данок по пресметката даночниот обврзник може да поднесе барање за враќање или писмено да го известува органот за јавни приходи дека за повеќе уплатениот данок ќе ги намали наредните аконтации.

4. Конечно пресметување и плаќање на данокот

Член 22

Даночниот обврзник конечно го пресметува данокот за изминатата година, врз основа на податоците за вредноста на продадените и наплатените производи и за вредноста на извршените и наплатените услуги, со состојбата на 31 декември во годината за која се врши пресметка. Како наплатени продадени производи, односно наплатени надоместоци за извршени услуги, се сметаат наплатените продадени производи и наплатените надоместоци за извршени услуги, за кои даночниот обврзник во текот на годината утврдил и плаќал аконтации на данокот.

Како наплатена реализација, се смета и вредноста на извршените услуги во ненаплатените фактури, по кои е платен данокот во рок од 5 дена по истекот на 45 дена по завршувањето на месецот, во кој е извршена услугата односно фактурирањето.

Даночниот обврзник составува конечна пресметка на аконтациите на данокот посебно за прометот на производи на големо, посебно за прометот на производи на мало и посебно за данок на промет на услуги, а до органот за јавни приходи и до Заводот за платниот промет, поднесува збирна пресметка на аконтациите на данокот по еден примерок.

Член 23

Даночниот обврзник ја утврдува конечната пресметка на данокот за промет на мало на следниот начин:

1) го утврдува вкупното задолжување, така што на износот на залихите на производите со состојбата на 1 јануари во годината за која се утврдува конечната годишна пресметка на данокот се додава износот на сите набавки на производи од 1 јануари до 31 декември во таа година, распоредени по тарифни броеви и даночни стапки како и вредноста на вишокот на производите утврдени со пописот на производите со состојба на 31 декември истата година распоредени по тарифни броеви и даночни стапки врз основа на сразмерното учество во вкупното задолжување;

2) од вкупното задолжување утврдено на начинот од точка 1 на овој став се одбива:

– вредноста на утврдениот расход (кало, растур, крш и расипување) на производите кои не го надминуваат калото, растурот, кршот и расипувањето кои се дозволени со општиот акт на даночниот обврзник и кои се распоредуваат по тарифни броеви и стапки врз основа на сразмерното учество во вкупното задолжување;

– вредноста на расходите (кало, растур, крш и расипување) на производите кои го надминуваат калото, растурот, кршот и расипувањето дозволени со општиот акт на даночниот обврзник, а кои се распоредуваат по тарифни броеви и даночни стапки врз основа на сразмерното учество во вкупното задолжување;

– вредноста на кусокот за кој даночниот обврзник конечно платил данок;

– вредноста на залихите на производите утврдени со пописот со состојбата на 31 декември на годината, за која се врши пресметување, распоредени по тарифни броеви и даночни стапки;

3) го утврдува износот на данокот со примена на пресметани стапки на износот на разликата добиени на начинот од точка 1 и 2 на овој член. Од така утврдениот износ на данокот, се одбива износот на данокот содржан во ненаплатените побарувања за продадените производи, со состојба на 31 декември на годината, за која се врши конечна пресметка. Добиениот износ претставува конечна обврска на данокот на промет во наплатената реализација за прометот на мало.

Даночниот обврзник, кој во текот на годината ги утврдувал аконтациите на данокот на начинот од член 28, став 3, точка 1 од Законот, на ист начин составува и конечна пресметка.

Заради составување конечна пресметка на данокот за извршениот промет на мало, даночниот обврзник врши попис на залихите на производите на 31 декември во годината, за која се врши конечна пресметка на данокот.

Даночниот обврзник, кој не е во можност пописот на залихите на производите да го изврши на 31 декември, пописот може да го изврши во текот на декември тековната година, а најдоцна до 15 јануари наредната година.

Пописот на залихите на производите се врши по тарифни броеви и даночни стапки.

Даночниот обврзник кој врши попис на залихите на производите во текот на декември во тековната година или во јануари наредната година е должен залихите утврдени со пописот да ги сведе со состојба на 31 декември, и тоа по тарифни броеви и даночни стапки.

Сведувањето на залихите на производите со состојба на 31 декември се врши на следниот начин:

1) ако пописот на залихите е извршен во текот на декември тековната година, на вредноста на залихите се додава задолжувањето од денот на пописот до 31 декември, а се одбива вредноста на продадените производи за тој период;

2) ако пописот на залихите е извршен од 1 до 15 јануари наредната година, на вредноста на залихите се додава вредноста на продадените производи во тоа време, а се одбива вредноста на задолжувањето за истото време.

Даночниот обврзник, кој поради начинот на работењето не е во можност да ја следи наплатата на секој одделен вид продадени производи, на чиј промет се применуваат даночните стапки по секој тарифен број, распоредувањето го врши за вредностите на продадените производи, од денот на пописот до 31 декември, по тарифни броеви и даночни стапки по пат на коефициент. Коефициентот се добива од односот на вредноста на продадените производи според вкупната вредност на залихите утврдени со пописот. Ако пописот е извршен до 15 јануари наредната година, вкупната вредност на залихите утврдени со пописот, се корегира за вредноста на задолжувањето од денот на пописот до 31 декември.

Добиениот коефициент се применува на вредноста на залихите на производите за секој тарифен број, ако пописот на залихите е претходно корегизиран за износот на задолжувањата, од денот на пописот до 31 декември доколку пописот на залихите на производите е извршен во текот на месец декември.

Член 24

Даночниот обврзник ја утврдува конечната пресметка на данокот за извршениот промет на големо на производи и за прометот на услуги, врз основа на податоците од книговодствената и вонкниговодствената евиденција и тоа на следниот начин:

1) ако пресметката се врши по издадените фактури, кои не се наплатени, конечна обврска претставува збирот на износите на пресметаниот данок од сите фактури издадени во текот на годината;

2) ако пресметката се врши по наплатените фактури, обврската на данокот по конечната пресметка, се утврдува така што од утврдената обврска од точка 1) од овој член ќе се намали износот на данокот содржан во ненаплатените продадени производи, односно ненаплатените услуги, со состојба на 31 декември на годината за која се утврдува конечната обврска.

VI. НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПОПИСОТ НА ПРОИЗВОДИТЕ НА КОИ СЕ МЕНУВААТ ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ

Член 25

Даночниот обврзник – кој врши промет на производи по продажни цени со пресметан данок на кои во текот на годината се зголемува, намалува или укинува данокот на промет на производи, со денот на влегувањето во сила на прописот со кој се зголемува, намалува или укинува тој данок ги попишува производите на залихи во продавницата, или во друг продажен објект и на натамошниот промет на тие производи ги применува новите даночни стапки односно го исклучува укинатиот данок и утврдува нови малопродажни цени.

Даночниот обврзник од став 1 на овој член ја утврдува состојбата на залихите и разликата меѓу пресметаниот данок на промет на производи по дотогашните даночни стапки и данокот на промет по новите даночни стапки, односно укинатиот данок на промет на производи и така утврдена разлика ја книжи во корист или врз товар на соодветната сметка на пресметаниот данок на промет на производи, зависно од тоа дали таа разлика е позитивна или негативна.

Производствените претпријатија залихите на готовите производи во своите магацини не се должни да ги водат со пресметан данок.

Пописот на залихите на производите за кои во текот на годината се зголемува, намалува или укинува данокот на промет на производи, го организира даночниот обврзник на начинот и по постапката по кое се попишуваат производите при менувањето на продажните цени на производите во кои е пресметан данокот на промет на производи (со комисијско мерење, броење и др.).

За извршениот попис се составува записник што го потпишуваат членовите на комисијата и одговорното лице.

Записникот за извршениот попис, покрај податоците за називот (името) на даночниот обврзник и за местото и времето на вршењето на пописот, ги содржи следните податоци:

- 1) називот на производот;
- 2) единица на мера;
- 3) попишаните количества на производи;
- 4) досегашната продажна цена по единица на производ со данок;
- 5) вкупниот износ на вредностите на попишаните производи по досегашната продажна цена со данок;
- 6) новата продажна цена по единица на производ со данок;
- 7) вкупниот износ на вредностите на попишаните производи по новата продажна цена со данок; и
- 8) вкупниот износ на разликата меѓу новата и досегашната продажна цена со данок за сите попишани производи.

VII. ОДАНОЧУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Оданачување на увезени производи за сопствена крајна потрошувачка

Член 26

На производите што ги увезува крајниот потрошувач данокот го пресметува царинарницата по стапките што важат на денот на настанувањето на обврската за плаќање царина. Пропишаните стапки на данокот царинарницата ги применува на даночната основица од член 12, став 1 од Законот, односно од член 13 од Законот за акцизите и ги наплатува од увозникот истовремено со царината и другите увозни давачки.

За патничките автомобили и моторните возила што подлежат на обврска за регистрација, што ги увезуваат

правни и физички лица или што се увезуваат за нивна сметка, царинарницата не пресметува и не наплатува данок за што става клаузула на увозната царинска декларација: „Данокот се плаќа, во рок од 5 дена од датумот на оваа декларација“. Царинарницата доставува примерок од увозната царинска декларација до органот за јавни приходи за подрачјето на општината според седиштето на правното лице односно живеалиштето на физичкото лице во рок од три дена од денот на царинењето.

2. Оданачување на увезените производи за натамошна продажба

Член 27

При увозот на производи за натамошна продажба се плаќа данок, освен при увозот на производи на кои не се плаќа данок според член 14 од Законот. Данокот го пресметува и наплатува царинарницата во моментот на плаќањето на царината и другите увозни давачки.

При увоз на моторни возила и пловни објекти што подлежат на обврска за годишна регистрација, а се наменети за натамошна продажба, царинарницата не пресметува и не наплатува данок на промет на производи од увозникот. На остварениот надомест за извршениот увоз, увозникот пресметува и плаќа данок на промет на услуги според тарифниот број 1 од Тарифата за данок на промет на услуги.

3. Оданачување на увезена опрема

Член 28

Ако увозникот увезува опрема и резервни делови за опрема, во свое име и за своја сметка, поднесува изјава на царинарницата, при што царинарницата го пресметува и наплатува данокот од увозникот на начин и во роковите во кои се плаќа царината и другите увозни давачки.

Кога увозникот увезува опрема и резервни делови за опрема, во свое име, а за туѓа сметка, прибавува изјава од корисникот на увозот и ја доставува на царинарницата. Царинарницата го пресметува и наплатува данокот од увозникот на начин и во рокови во кои се плаќа царината и другите увозни давачки. Меѓутоа, при продажбата на увезената опрема и увезените резервни делови за опрема, увозникот пресметува и плаќа данок на промет на производи по стапка според тарифниот број 2 од Тарифата на данокот на промет на производи на продажната вредност. Вкупно пресметаниот данок се намалува за износот на пресметаниот и платен данок при увозот, а на остварената разлика во цена обврзникот нема обврска за плаќање на данок на промет на услуги.

4. Оданачување на увезени производи заради репродукција или преработка

Член 29

Увозот на производи заради репродукција или преработка не се смета како промет на производи за крајна потрошувачка, согласно член 5, став 1, точка 4 од Законот и не подлежи на плаќање на данок на промет на производи.

Ако увозникот увезува производи за репродукција или преработка во свое име и за своја сметка поднесува изјава за репродукција на царинарницата пред царинење на производите.

Ако увозникот увезува производи за репродукција или преработка, во свое име, а за туѓа сметка, прибавената изјава за репродукција од корисникот на увозот ја поднесува до царинарницата пред царинењето на производите. На разликата во цена остварена од увезените производи, увозникот плаќа данок на промет, според

тарифниот број 1 од Тарифата на данокот на промет на услуги.

5. Одаочување на привремен увоз

Член 30

Како увоз на производи што служат за крајна потрошувачка се смета и привремениот увоз на производи и данокот на промет на производи го пресметува и наплатува царинарницата на даночна основица што претставува царинската основица и другите увозни давачки.

Кај привремениот увоз на моторни возила (увоз по пат на лизинг и др.), данокот се плаќа на даночна основица што ја сочинува царинската основица со вкупно пресметаната царина и другите увозни давачки. Царинарницата во увозната царинска декларација става забелешка за вкупниот износ на пресметана царина и другите увозни давачки.

6. Одаочување на увезени деривати на нафта

Член 31

При пресметување на килограми во литри на определени нафтени деривати се зема просечната тежина, и тоа: за моторен бензин од 86 и 98 и преку 98 октани 0,741, за дизел гориво Д-1 – 0,822, за дизел – гориво Д-2 – 0,839, за масло за горење екстра лесно (ЕЛ) – 0,838, а за масло за горење лесно специјално (ЛС) – 0,842.

VIII. ОДАНОЧУВАЊЕ ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ПРОИЗВОДИ

1. Одаочување при продажбата од консигнациони складишта

Член 32

На прометот на производи од консигнационо складиште, држателот на консигнационото складиште го пресметува данокот со примена на пропишаната даночна стапка на продажната цена на производот искажана во денари, во која, покрај царината и другите увозни давачки што се плаќаат при увозот, се содржани и зависните трошоци и консигнационата маржа.

Консигнационото складиште за промет на големо односно на мало плаќа аконтација на данокот на промет според одредбите на член 28 од Законот.

2. Одаочување на комисиона продажба на производи

Член 33

При комисиона продажба на производи за крајна потрошувачка се плаќа данок, без оглед на тоа дали се во прашање нови или употребувани производи и без оглед на тоа дали во поранешниот промет е платен данокот.

Даночен обврзник за прометот на производи од став 1 на овој член е комисионерот кој ги продава производите на крајните потрошувачи.

Даночната основица за пресметка на данокот ја сочинува продажната цена, утврдена од страна на комисионерот.

На комисионата провизија комисионерот плаќа данок на промет на услуги според тарифниот број 2 од Тарифата на данокот на промет на услуги.

При комисиона продажба на производи данок на промет се плаќа според местото на седиштето на комисионерот.

Продажба од комисиона продавница се смета како промет на мало.

Член 34

Во случаите кога производителот склучил договор со друго правно лице или со претприемач да врши продажба на негови производи во негово име и за негова сметка, при што малопродажната цена ја утврдува про-

изводителот и дневниот промет се уплатува на сметката на производителот, обврзник за плаќање на данокот на промет на производи е производителот.

Правно лице, односно претприемачот, од став 1 на овој член, кое продава производи во име и за сметка на производителот, на остварениот надомест по однос на извршениот промет плаќа данок на промет на услуги според тарифниот број 1 од Тарифата на данокот на промет на услуги.

3. Одаочување на продажбата на производи со јавно наддавање

Член 35

На производите што се продаваат на крајните потрошувачи со јавно наддавање (лицитација и сл.), продавачот, пресметува данок на промет на производи со примена на пропишаната даночна стапка на продажната цена постигната со јавното наддавање. Ако со јавното наддавање е одредено производите да се продаваат по цени во кои е вклучен данокот на промет, даночниот обврзник го пресметува данокот со примена на пресметаната даночна стапка.

Ако производите продадени со јавно наддавање ги купи правно лице или претприемач како опрема и резервни делови за опрема, се плаќа данок според тар. број 2 од Тарифата на данокот на промет на производи, доколку се исполнети условите од член 6 од Законот.

4. Одаочување на услугите

Член 36

Како надомест од посредување, на кој се плаќа данок на промет на услуги, се смета надоместокот што го остварува посредникот, кој со договор се обврзал да најде и да доведе во врска лице кое ќе преговара со налогодавецот на посредникот за склучување на определен договор.

Како надомест од застапување на кој се плаќа данок на промет на услуги на застапување се смета надоместокот што го остварува застапникот кој со договор се обврзал постојано да се грижи, трети лица да склучуваат договори со неговиот налогодавец и во таа смисла посредува помеѓу нив и налогодавецот, како и, според добиеното овластување, да склучува договори со трети лица од име и за сметка на налогодавецот.

Како надомест од агенциски услуги на кој се плаќа данок на промет на агенциски услуги, се смета надоместокот остварен од посредување во прометот на производи и услуги.

Како надомест од комисиони услуги на кој се плаќа данок на промет на комисиони услуги, се смета надоместокот што го остварува комисионерот за услугите што ги врши во свое име и за сметка на комитентот – сопственикот на производите.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 37

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за примена на Законот за данокот на промет на производи и услуги („Службен весник на РМ“ број 48/92).

Член 38

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 март 1996 година.

Број 09-1191/1

20 февруари 1996 година

Скопје

Министер за финансии,
д-р Јане Милевски, с.р.

Образец КП

Даночен обврзник _____
 Место: _____
 Општина: _____
 Шифра и назив на дејноста: _____
 Број на жиро-сметката: _____

КНИГА НА ПРОМЕТОТ ЗА 19__ ГОДИНА

Ред. број	Датум на книжењето	О П И С	Остварен промет од продажба на производи во готово		Остварен промет од продажба на производи преку жиро-сметка		Вкупно (кол. 4+5+6+7)	Остварен промет од извршени услуги во готово		Остварен промет од извршени услуги преку жиро-сметка		Вкупно (кол. 10+11+12+13)	Датум на уплатата	Датум на уплатата	Вкупно (кол. 14+15)	Тарифен број	Пресметан данок на промет	
			Кон подлежи на плаќање данок на промет	Кој не подлежи на плаќање данок на промет	Кој не подлежи на плаќање данок на промет	Кој не подлежи на плаќање данок на промет		Кој не подлежи на плаќање данок на промет	Кој не подлежи на плаќање данок на промет	Пресметана стапка на данокот на промет (%)	Износ на данокот на промет							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

Одговорно лице ¹ за водење даночна евиденција _____

ПРЕТПРИЕМАЧ, _____

¹ Правно лице или дуќан без статус на правно лице кој е овластен за водење на даночната евиденција, задолжително става печат и полно име и презиме од одговорното лице. Доколку даночната евиденција ја води граѓанин треба да се внесе полното име и презиме и адреса на живеење.

Образец КПУ

Даночен обврзник: _____
 Место: _____
 Општина: _____
 Шифра и назив на дејноста: _____
 Број на жиро-сметката: _____

КНИГА НА ПРОМЕТОТ ЗА 19 _____ ГОДИНА

Ред. број	Датум на книжењето	О П И С	Остварен промет од храна			Остварен промет од пијалаци			Друг остварен промет			Вкупен промет (кол 4+5+7+8+10+11)
			Вс готово	Преку жиро-сметка		Вс готово	Преку жиро-сметка		Вс готово	Преку жиро-сметка		
				Износ	Датум на уплата		Износ	Датум на уплата		Износ	Датум на уплата	
1		3	4	5	6	8		11				

Одговорно лице ¹ за водење на даночна евиденција _____

ПРЕТПРИЕМАЧ, _____

¹ Правно лице или дуќан без статус на правно лице кој е овластен за водење на даночната евиденција, задолжително става печат и подготвува и подготвува одговорното лице. Доколку даночната евиденција ја води граѓанин треба да се внесе полното име и презиме и адрес на живеење

Образец КРМ
 Назив на материјалот односно на опремата

Даночен обврзник: _____
 Место: _____
 Општина: _____
 Шифра и назив на дејноста: _____
 Број на жиро - сметката: _____

КНИГА НА НАБАВКА И УПОТРЕБА НА РЕПРОДУКЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА

Ред. број	Датум на книжењето	О П И С	Единица мера	Набавка			Употреба			Состојба на залихите			Датум на отуѓувањето
				Количество	Цена	Износ (кол. х 6)	Количество	Цена	Кол. (кол. 8 х 9)	Количество	Цена	Износ (кол. 11 х 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Одговорно лице¹ *) за водење даночна евиденција

ПРЕТПРИЕМАЧ,

¹ Правно лице или дукан без статус на правно лице кој е овластен за водење на даночната евиденција, задолжително става печат и полно име и презиме од одговорното лице. Доколку даночната евиденција ја води граѓанин треба да се внесе полното име и презиме и адрес на живеење.

Образец КЖС

Даночен обврзник _____
 Место: _____
 Општина: _____
 Шифра и назив на дејноста: _____
 Број на жиро-сметката: _____

КНИГА НА ЖИРО-СМЕТКАТА ЗА 19 _____ ГОДИНА

Ред. број	Број и датум на изводот	О П И С	Датум на промената	П р о м е т		Состојба
				Уплати во корист на жиро-сметката	Исплата на товар на жиро-сметката	
1	2	3	4	5	6	7

Одговорно лице ¹ за водење на
даночна евиденција _____

ПРЕТПРИЕМАЧ,

¹Правно лице или дуќан без статус на правно лице кој е овластен за водење на даночната евиденција, задолжително става печат и полно име и презиме од одговорното лице. Доколку даночната евиденција ја води граѓанин треба да се внесе полното име и презиме и адреса на живеење

Образец ЕЗ

Даночен обврзник: _____
 Место: _____
 Општина: _____
 Шифра и назив на дејноста: _____
 Број на жиро-сметката: _____

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА КУПУВАЊЕ И ПРЕРАБОТКА НА ЗЛАТО ЗА 19 ____ ГОДИНА

Ред. број	Датум	Продавач-порачувач			Податоци за вкупно-примено злато			Податоци за изработените предмети од злато и за извршените услуги		
		Презиме и име	Адреса	Број на личната карта	Вид на предметот од злато	Финност	Тежина во грама	Вид на предметот од злато	Финност	Тежина во грама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Оговорно лице ¹ за водење на даночна евиденција,

ПРЕТПРИЕМАЧ,

¹ Правно лице или дуќан без статус на правно лице кој е овластен за водење на даночна евиденција, задолжително става печат и полно име и презиме од одговорното лице. Доколку даночната евиденција ја води граѓанин треба да се внесе полното име и презиме и адреса на живеење

Образец ПДУ

Даночен обврзник _____
 Место: _____
 Општина: _____
 Шифра и назив на дејноста: _____
 Број на жиро-сметката: _____

ПРИЕМЕН ЛИСТ ЗА УГОСТИТЕЛСТВО ЗА ДЕН _____ 19 _____ ГОДИНА

Х Р А Н А				П И Ј А Л О Ц И				Прозивката Бројот со Застокот на мест (код PIS)						
Ред број	НАЗИВ	Едини мера	Коли- чество	Цена со данок	Износ (код 4A5)	Ред број	НАЗИВ		Едини мера	Коли- чество	Цена со данок	Износ (код 10N11)	Прошла на ставка на данокот на престој	Износ на данокот на престој (код PIS)
1					6	7	8				12			

Одговорно лице за водење даночна евиденција, _____

ПРЕТПРИЕМАЧ, _____

Правно лице или дуѓан без статус на правно лице кој е овластен за водење на даночната евиденција, задолжително става печат и полага име и презиме од одговорното лице. Доколку даночната евиденција ја води граѓанин треба да се внесе полното име и презиме и адреса на живеење

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Образец **ДИ**

Дирекција - одделение _____

ДАНОЧНО ИЗВЕСТУВАЊЕ
за плаќање на аконтаците на данокот на промет
во текот на 199_ година

А. ОПШТИ ПОДАТОЦИ			
001	ДАНОЧЕН БРОЈ:		
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14		
002	Полн назив на даночниот обврзник		
003	Жиро сметка:		
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16		
004	Број на решение за регистрација	005	Дата
006	Адреса на даночниот обврзник		
007	Општина	008	Населено место
009	Број на магацини:	010	Број на продажни места:
011	Број на телефон	012	Број на телефакс
013	Одговорно лице на даночниот обврзник:		
014	Адреса:		
015	Број	016	Место
017	ЕМБГ:		
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13		
018	Да се наведе во која деловна банка е сметката:		

Б. НАЧИН НА УТВРДУВАЊЕ НА АКОНТАЦИИТЕ		
ВО ТЕКОТ НА 199_ ГОДИНА		
За прометот на мало:		
019	1. Според чл. 28 став 3 точ. 1 од Законот (во висина на пресметаниот данок на сите количества испорачани во продавница)	1
020	2. Според чл. 28 став 3 точ. 2 од Законот (врз основа на податоците за продадени производи со примена на пресметани даночни стапки)	2
021	3. Според чл. 28 став 3 точ. 3 од Законот (врз основа на податоците за продадени производи распоредени по тарифни броеви и исти даночни стапки)	3
За прометот на производи на големо:		
022	1. Според чл. 28 став 5 точ. 1 од Законот (на вредноста на продадените и наплатени производи - наплатена реализација)	1
023	2. Според чл. 28 став 5 точ. 2 од Законот (на вредноста на продадените производи- фактурирана реализација)	2
За прометот на услуги:		
024	1. Според член 29 став 1 од Законот (за сите надоместоци за услугите извршени и наплатени - наплатена реализација)	1
025	2. Според член 29 став 1 од Законот (за сите извршени услуги - фактурарана реализација)	2
Дата: _____ 199_ год. Овластен сметководител. Директор - одговорно лице.		

ЗАБЕЛЕШКА:

- Редниот број 001 не треба да се пополнува, туку истиот го внесува Управа за јавни приходи, при поднесувањето на Даночното известување;
- На ред. Бр.002 се внесува полниот назив на даночниот обврзник (претпријатие-правно лице или самостоен вршител на дејност-дуќан)
- Ред. Бр. 003 го пополнува самиот даночен обврзник, при што од 1 до 5 се внесува седиштето во ЗПП или деловната банка, на 6,7 и 8 се внесува основната сметка и од 9 до 16 се внесува индивидуалната партија на претпријатието или дуќинот;
- На ред. Бр. 004 и 005 се внесува бројот и датата на регистрацијата во стопанскиот суд (за претпријатијата) или на решението на оделението за стопанство (за дуќаните)
- Ред бр. 006,007,008,009,010,011 и 012 точно се пополнуваат податоците;
- На ред. бр. 013 се внесува името и презимето на директорот односно одговорното лице на претпријатието или дуќанот, додека ред.бр. 014,015 и 016 се пополнуваат точно податоците за одговорното лице.
- Ред. бр. 017 се однесува на матичниот број од личната карта на одговорното лице и треба точно да се внесат сите 13 броеви
- Редните броеви 029,030,031,033,034,036 и 037 се пополнуваат на тој начин што даночниот обврзник го заокружува само еден број, при што не треба да се заокружат два редни броеви за одделен вид на промет (за промет на мало, промет на големо на производи и за прометот на услуги);

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Образец ДП-ак

Дирекција-одделение _____

ПРЕГЛЕД

на уплата на аконтациите на данокот на промет
за период од _____ до _____ 199_ година

001	Полн назив на даночниот обврзник:													
002	ДАНОЧЕН БРОЈ													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ознака ЛОП	ТАРИФЕН БРОЈ			УПЛАТНА СМЕТКА				Износ на уплатена аконтаиша						
1	2			3				4						
А.	Данок на промет на производи			ххххх										
003	Тарифен број 1			840 - 2 010										
004	Тарифен број 2			840 - 2 159										
005	Вкупно: (003+004)			ххххх										
Б.	Данок на промет на услуги			ххххх										
006	Тарифен број 1			840 - 28 005										
007	Тарифен број 2			840 - 2 031										
008	Тарифен број 3			840 - 2 229										
009	Вкупно: (006+007+008)			ххххх										
В.	Акцизи			ххххх										
010	Тарифен број 1 точка 1 и 4			840 - 2 806										
011	Тарифен број 1 точка 2			840 - 2 832										
012	Тарифен број 1 точка 3 и 7			840 - 2 869										
013	Тарифен број 1 точка 5 и 6			840 - 2 101										
014	Тарифен број 2			840 - 2 117										
015	Тарифен број 3 точка 1 и 2			840 - 2 122										
016	Тарифен број 3 точка 3			840 - 21 233										
017	Тарифен број 4 точка 1			840 - 2 185										
018	Тарифен број 4 точка 2			840 - 1 195										
019	Тарифен број 5			840 - 2 026										
020	Тарифен број 6			840 - 21 511										
021	Вкупно: (010 до 020)			ххххх										
022	СЕ: (005+009+021)			ххххх										
Дата: _____ 199 __ год. Овластен сметководител, _____														
Директор - одговорно лице, _____														

Забелешка:

Образецот се пополнува при секоја петнаесетдневна уплата на данокот од страна на даночните обврзници (претпријатија и дуќани) согласно избраниот начин во Даночното известување на обр. ДИ.
При пополнувањето на образецот, треба точно да се внесе ДАНОЧНИОТ БРОЈ и називот на даночниот обврзник.
Самостојните вршителци на дејност го внесуваат називот на дуќанот од решението, а не името на сопственикот

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Образец ДП

ПРЕСМЕТКА

на данокот на промет за период од _____ до _____ 199__ година

Дирекција - одделение _____

001	ДАНОЧЕН БРОЈ:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
002	Полн назив на даночниот обврзник														

АОП	ТАРИФЕН БРОЈ	УПЛАТНА СМЕТКА	Вкупен износ на пресметан данок за пресметковниот период	Пресметан данок од претходните учесници во прометот	Вкупна обврска за плаќање од даночниот обврзник (4-5)	Уплатено данок за пресметковен период			РАЗЛИКА						
						6	7	8	повеќе (6-7)	помалку (7-6)	9				
A.	Данок на промет на прозводство	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
003	Тарифен број 1	840 - 2 010													
004	Тарифен број 2	840 - 2 159													
005	Вкупно: (003+004)	xxxxx													
B.	Данок на промет на услуги	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
006	Тарифен број 1	840 - 28 005													
007	Тарифен број 2	840 - 2 031													
008	Тарифен број 3	840 - 2 229													
009	Вкупно: (006+007+008)	xxxxx													
V.	Алици	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
010	Тарифен број 1 точка 1 и 4	840 - 2 806													
011	Тарифен број 1 точка 2	840 - 2 832													
012	Тарифен број 1 точка 3 и 7	840 - 2 869													
013	Тарифен број 1 точка 5 и 6	840 - 2 101													
014	Тарифен број 2	840 - 2 117													
015	Тарифен број 3 точка 1 и 2	840 - 2 122													
016	Тарифен број 3 точка 3	840 - 21 233													
017	Тарифен број 4 точка 1	840 - 2 185													
018	Тарифен број 4 точка 2	840 - 1 195													
019	Тарифен број 5	840 - 2 026													
020	Тарифен број 6	840 - 21 511													
021	Вкупно (010 до 020)	xxxxx													
022	СЕ: (005+009+021)	xxxxx													

Дата: _____ 199__ год.

Овластен сметководител,

Директор - одговорно лице,

ЗАБЕЛЕЖКА:

Образецот ПДИ за поднесуваач сите даночни обврзници (прејпријатјата и дуќани) до истрекој на истрекој на годишната. Во овој образец податоциите (обврската и ујлајениот данок) се искажуваат кумулајивно;

-Редниот број 001 не треба да се пополнува туку истиот го пополнува Управа за јавни приходи;
 -На редниот број 002 се внесува полниот назив на даночниот обврзник (препријатие-правно лице или самостоен вршител на дејност-дуќан)

- Во колона 4** Се внесува износот на пресметанот данок од извршената продажба (реализација) односно извршени услуги во текот на пресметковниот период, износот на данокот во побрзувањата на почетокот на пресметковниот период, а се намалува за износот на данокот во ненаплатените побрзувања во пресметковниот период;
- Во колона 5** Се искажува износот на пренесениот данок од претходните учесници во прометот, но само делот содржан во продадените производи за кои во пресметковниот период е пресметан данокот;
- Во колона 6** Се искажува вкупната обврска за плаќање во пресметковниот период односно на крајот на годината;
- Во колона 7** Се искажува вкупно уплатенот данок за периодот од 1 јануари до крајот на пресметковниот период, односно до крајот на целата година, кои се уплатувани по аконтативни периоди, заедно со уплатенот данок во рок од пет дена по истекот на 45 дена по завршувањето на месецот во кој е извршен прометот;
- Во колониите 8 и 9** Се искажуваат разликите од пресметаниот и уплатениот данок по пресметковни периоди, при што повеќе уплатениот данок се искажува во кол. 8, а помалку уплатениот данок во кол. 9.

247.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 став 1 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 21 февруари 1996 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на надоместок за употреба на градежно земјиште на подрачјето на град Куманово, донесена од Собранието на Општина Куманово на 14 март 1995 година.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по иницијатива на Душан Димитријевиќ од Куманово поведе постапка за оценување уставноста на одлуката означена во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со членот 52 став 1 од Уставот на Република Македонија.

4. Судот на седницата утврди дека со Одлуката се предвидува таа да влезе во сила од денот на донесувањето (14 март 1995 година), а да се применува од 1 март 1995 година и да се објави во „Службен гласник на општина Куманово“.

5. Согласно член 52 став 1 од Уставот, законите и другите прописи се објавуваат пред да влезат во сила.

Со оглед на тоа што со Одлуката се предвидува нејзино влегување во сила со денот на донесувањето (а не по објавувањето) и нејзино применување пред влегување во сила, Судот утврди дека таа не е согласна со Уставот на Република Македонија, поради што одлучи како во точката 1 од оваа Одлука.

6. Оваа одлука Судот ја однесе во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У.бр.363/95
 21 февруари 1996 година
 Скопје

Претседател
 на Уставниот суд на
 Република Македонија,
 д-р Јован Проевски, с.р.

248.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 21 февруари 1996 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА точката 6 од Одлуката за определување на цените на комуналните услуги бр. 02-27 од 22 февруари 1995 година, на Претпријатието за комунални дејности „Водовод“ Ц.О. Богданци.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по сопствена иницијатива, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на точката 6 од Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нејзината согласност со член 33 од Уставот на Република Македонија и членовите 7 и 12 од Законот за гробиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/73).

4. Во одговорот на наводите содржани во решението, доносителот на актот Претпријатието за комунални дејности „Водовод“ Ц.О. Богданци, наведува дека Општината Гевгелија немала донесено пропис за употреба на гробиштата па од тие причини претпријатието утврдило обврска за граѓаните да плаќаат придонес за одржување на гробиштата во Богданци. Понатаму, во одговорот се наведува дека, средствата од придонесот утврден во точката 6 од Одлуката, покрај за одржување на гробиштата, се наменети и за посебни услуги што ги дава Претпријатието при закоп и тоа за: пренос на умрениот од местото на смртта до Богданци; превоз на умрениот од домот до гробиштата; ископ на гроб и затрупување на гробот и изградба на капела и бесплатно чување во капелата. Според тоа, придонесот за одржување на гробиштата не претставувал јавна давачка, туку надомест за извршени услуги.

5. Судот на седницата утврди дека со точката 6 од оспорената одлука е определен придонес за одржување на градски гробишта и обавување на посебни услуги, без наплата на погребни трошоци, по едно домаќинство месечен износ 51,03 денари.

6. Со членот 33 од Уставот е предвидено дека секој е должен да плаќа данок и други јавни давачки и да учествува во намирувањето на јавните расходи на начин утврден со закон.

Со член 7 од Законот за гробиштата („Службен весник на СРМ“ бр. 18/73) е предвидено дека гробиштата се изградуваат, уредуваат и одржуваат во согласност со урбанистичките и санитарните прописи и на начин предвиден со пропис на општината, а според член 12 од Законот, употребата на гробиштата се регулира со пропис на општината. Со гробиштата се управува врз основа на правилата што ги донесува општината односно органот или организацијата што таа ќе ги задолжи.

Од наведените законски одредби произлегува дека општината или од неа овластена организација е овластена да ги уредува прашањата на употреба на гробиштата. Според тоа, ниту општината, ниту овластената организација не се овластени да воведуваат обврска за граѓаните на име цена за комунална услуга за одржување на гробишта.

Доколку, пак, Претпријатието дава и посебни услуги при закоп, според мислењето на Судот е должно да ги определи и цените за тие услуги.

Со оглед на тоа што со оспорената одлука преку цената за комунална услуга за одржување на гробиштата е утврдена обврска за сите граѓани да плаќаат за овој вид услуга, Судот оцени дека точката 6 од Одлуката не е во согласност со член 33 од Уставот и наведените законски одредби.

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У. бр. 291/95
21 февруари 1996 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р **Јован Проевски**, с.р.

ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

3.

Врз основа на член 6 од Спогодбата на обезбедување на материјална основа на создавање на услови за вработување на инвалидни лица, Советот на Републичкиот завод за вработување, на седницата одржана на 29.02.1996 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА НАДОМЕ- СТОКОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ИНВАЛИДНИ ЛИЦА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува износот, начинот и постапката за одобрување на надоместокот за вработување на невработените инвалидни лица.

Член 2

Републичкиот завод за вработување се обврзува за секое вработено инвалидно лице согласно Спогодбата за обезбедување на материјална основа за создавање на услови за вработување на инвалидни лица, кое пред вработувањето е пријавено како невработено лице да одобри неповратни средства во висина од 15.000,00 денари.

Член 3

Републичкиот завод за вработување средствата за вработување на инвалидни лица ќе ги одобрува врз основа на поднесеното барање од организацијата, работодавецот односно лицето кое самостојно врши дејност со личен труд односно со личен труд и со средства сопственост на граѓаните кое содржи:

- број на инвалидни лица кои треба да бидат вработени;
- опис на работите и работните задачи на кои ќе бидат вработени;
- извод, оценка и мислење од комисијата за оценка на работната способност во случај кога инвалидното лице се вработува на работи и работни задачи за кои не е оспособено по пат на стручно односно работно оспособување;
- износот на неповратните средства за вработување на невработените инвалидни лица.

Член 4

За одобрените средства од член 2 на оваа одлука, Републичкиот завод за вработување склучува договор со организацијата, работодавецот која вработува инвалидни лица односно со инвалидното лице кое самостојно врши дејност со личен труд односно со личен труд и средства во сопственост на граѓаните.

Член 5

Пренесувањето на одобрените средства се врши по доставување на решение-одлука за засновање работен однос на инвалидни лица на неопределено време, односно по доставувањето на актот за вршење на самостојна дејност од надлежниот орган.

Член 6

Доколку на инвалидното лице му престане работниот однос без оглед на причините во времето од 2 години сметано од денот на стапувањето на работа со

договорот што се склучува во смисла на член 4 од оваа одлука, организацијата односно работодавецот е должен и се обврзува да прими во работен однос на неопределено време друго инвалидно лице без надоместок за вработување или да ги врати примените средства со камата по стапка што се плаќа на орочени средства во банката на 2 години.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1996 година.

Член 8

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Претседател на Советот,
Киро Солевски, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД – ТЕТОВО

Пред судот е во тек постапка за докажување смртта на лицето Амет Решити бивш од с. Гургурница, Тетово.

Се повикува лицето Амет Решити бивш од с. Гургурница или било кое друго лице што нешто знае за Амет Решити, да се јават во просториите на Општинскиот суд во Тетово, најкасно 15 дена по објавувањето на огласот.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р.бр.648/95 (76)

Пред овој суд се води спор за исполнење на договор по тужбата на Асани Алшим Неџби од с. Палчиште, против Николовски Александар, Николовски Крсто од Тетово и Симовска вд. Трпеска Даница од Скопје а со непозната адреса во СР Југославија.

Се повикува тужената во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави и достави адреса или постави свој застапник. По истекот на овој рок ќе ѝ биде поставен привремен старател кој ќе го води процесот во нејзино име.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р.бр.1620/95 (78)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Мукадес Ејупи од с. Д. Палчиште против тужениот Ехат Ејупи од с. Д. Палчиште, а сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави адреса или да овласти полномошник кој ќе го застапува во постапката до нејзиното окончување.

Во спротивно, по истекот на 30 дена по објавувањето на огласот судот преку ЦСР – Тетово ќе му постави привремен застапник.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р.бр.5/96 (79)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 601/96 на регистарска влошка бр. 1-66062-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за производство, трговија, угостителство и туризам „МЕВЉАН-96“ ц.о. експорт-импорт, с. Опае, Куманово.

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 1/96 од 12.01.1996 год. а основач е Аљудиин Ајфузи.

Дејности: 011420, 011522, 011523, 011527, 011722, 011743, 011749, 011791, 011799, 011820, 011941, 012120, 012611, 012622, 012810, 012830, 013030, 013042, 013050, 013121, 013200, 012322, 012130, 020140, 050100,

012901, 013041, 050201, 050209, 050302, 060501, 060502, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070129, 070131, 070132, 070223, 070225, 070240, 070250, 070230, 070240, 070250, 080112, 080121, 080190, 080202, 080201, 090121, 110301, 110309, 110109, 110909, 110404, 070310, 070320, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија, меѓународен транспорт на стоки, реекспорт на стоки, застапување на странски фирми, слободни царински продавници, привремен увоз-извоз на стоки, продажба на стоки од консигнационни складишта, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските преземени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешен и надворешен промет е Аљудиин Ајфузи, директор без ограничување во овластувањата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 601/96. (1650)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 960/96 на регистарска влошка бр. 1-66070-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување право на вршење работи во надворешниот трговски промет на Претпријатието за производство и трговија „КОЛОСЕУМ-М“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Никола Петров“ бр. 5/18.

Претпријатието е основано со акт за основање од 16.01.1996 год., а основач е Владо Спасовски од Скопје.

Дејности: 011810, 011820, 011910, 011920, 011930, 011990, 013030, 013111, 013112, 013113, 013114, 013115, 013119, 013121, 013122, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 110109, 110309, 110909, 070310, 070320, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, шпедиција и консигнација, реекспорт, туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и Југославија.

Во правниот промет со трети лица претпријатието има неограничено овластување, а за обврските према трети лица претпријатието одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Владо Спасовски, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 960/96. (1651)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 887/96 на регистарска влошка бр. 1-43852-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за промет и услуги „СТАНДАРД-БИРО“ увоз-извоз д.о.о. ул. „Коце Металец“ к. 8/21, Скопје.

Се брише Антонио Поп-Иванов, се запишува Горан Поп Иванов.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 887/96. (1652)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 235/96 на регистарска влошка бр. 1-11384-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за промет на големо и мало „ГО – ЈА КОМПАНИ“ ц.о. увоз-извоз ул. „Гемидиска“ б.б. Скопје.

Се брише Гоце Стојановски, се запишува Јане Стојановски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 235/96. (543)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12678/95, на регистарска влошка бр. 1-24933-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основање на претпријатието за трговија и услуги „СВЕМИЛ“ експорт-импорт Д.О.О. Скопје ул. „Фјодор Достоевски“ бр. 3/1.

Претпријатието е основано со акт за основање од 28.09.1992 г.

Основач: Велиновска Светлинка, од Скопје, ул. „Фјодор Достоевски“ 3/1.

Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110302, 110303, 110309, 110903, 110909, 080201, 080202, 120190, 070310, 070320, Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет ќе го застапува основачот или лице овластено од него.

Работоводеен орган – ќе биде основачот Велиновска Светлана, од Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12678/160/95. (570)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13903/95, на регистарска влошка бр. 1-65846-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основање на претпријатието Производно новинско-издавачко претпријатието „ГЛОБУС ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ увоз-извоз Д.О.О. Скопје ул. Милан Марковиќ бр. 40 Скопје.

Основаче на производно трговско новинско-издавачко претпријатието „ГЛОБУС ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ увоз-извоз Д.О.О. Скопје, со седиште на ул. Милан Марковиќ бр. 40 Скопје.

Дејност на претпријатието е: 011314, 011941, 012321, 012421, 012429, 013021, 013022, 013030, 013041, 013042, 013072, 013074, 013099, 013400, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070240, 070250, 070230, 070260, 080190, 090171, 090172, 090179, 120311, 120312, 070310, 070320 – реекспорт, консигнација, комисиона продажба. Претпријатието за обврските одговара со сите свои средства – потполна одговорност. Претпријатието истапува за свое име и за своја сметка – неограничени овластувања. Овластено лице на претпријатието е Стефков Емил.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13903/95. (571)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4459/95, на регистарска вложка бр. 1-14535-0-0-0, го запиша во судскиот регистар промена на назив и седиште Претпријатието за книговодствени услуги и промет на големо и мало „МАРИНА-С“ п.о. Скопје увоз-извоз Бул. „Кочо Рацин“ бр. 18/1.

Досегашното претпријатието „БАРИОНИ“ ДОО со седиште на ул. Вангел Тодоровски“ бр. 7/7 Скопје, се менува и во иднина ќе гласи како: Претпријатието за книговодствени услуги и промет на големо и мало „МАРИНА-С“ п.о. Скопје увоз-извоз Бул. „Кочо Рацин“ бр. 18/1 Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4459/95. (573)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13788/95, на регистарска вложка бр. 1-65798-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основање на претпријатието во приватна сопственост Претпријатието за производство, трговија и услуги „ЈУТА-ПРОМ“ Експорт-Импорт п.о. Скопје.

Оснивачи: Таир Сант и Јусуф Сант со акт бр. 01/95 од 12.12.1995 год.

Дејности: 011320, 012310, 012321, 060501, 060602 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 110109. Во надворешно трговско работење претпријатието ќе ги врши следните дејности: 070310, 070320.

Овластувања и одговорности во правниот промет: Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка а за обврските сторени во тој промет одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување: Таир Сант директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13788/95. (574)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13583/95, на регистарска вложка бр. 1-1214-0-0-0, запиша во судскиот регистар промена на лице за застапување на Друштвото со ограничена одговорност за конфекција и трговија „БИБРОК“ п.о. Куманово ул. „11-ти Октомври“ 66 Куманово.

Се брише досегашниот застапник Спасе Поповски, директор без ограничување, а се запишува нов застапник Виолета Костовска в.д. директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13583/95. (567)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 260/95, на регистарска вложка бр. 1-65894-0-0-0, го запиша во судскиот регистар оснивање на претпријатието во приватна сопственост како д.о.о. и запишување надворешно-трговски промет Производно-трговско и услужно претпријатието „РИГИПС“ Д.О.О. Експорт-Импорт, с. Жеровјане, Тетово.

Претпријатието е основано со акт за оснивање од 09.01.1996 г.

Оснивач: Ибиши Бајрам, с. Жеровјане, Тетово.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 110909, 110309, 110903, 080121, 080129, 080201, 080202, 050301, 050302, 060501, 060502, 090123, 090171, 013121, 012421, 011949, 012322, 050100, 050201, 050209, 110402, 110404, 070310, 070320.

– Во правниот промет со трети лица Претпријатието настапува во свое име и за своја сметка.

– За обврските сторени во правниот промет со трети лица Претпријатието одговара со сите свои средства.

– Овластено лице за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешно-трговскиот, промет е Ибиши Назиф, директор на Претпријатието без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 260/95. (568)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14256/95, на регистарска вложка бр. 1-65807-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основање на претпријатието за трговија и транспорт „ЛУК-МАН-ТРАНС“ експорт-импорт п.о. Куманово ул. Крсте Мисирков 22 а Куманово.

Оснивач: Имери Руфат од Куманово ул. Крсте Мисирков 22-а Куманово.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060602 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260,

0703, 070310, 070320, 080320, 110301, 110309, 110909, 110109, Неограничени овластувања.

Целосна одговорност. Директор: Имери Руфат од Куманово, без ограничување во овластувањето Окружен стопански суд Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14256/95. (569)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14149/95, на регистарска вложка бр. 1-64803-0-0-0, го запиша во судскиот регистар промена основач – пристапување Претпријатието за транспорт, промет и услуги „ТРОМЕГА ТРАНС“ ДОО експорт-импорт Куманово с. Тронега.

Во претпријатието пристапува нов основач Трговско претпријатието на големо и мало увоз-извоз „Гоцков Трејд“ Ц.О. с. Јосифово – Валандово на ден 18.12.1995 г.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14149/95. (563)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Решение бр. 25-481 на име Мики Обочки, Скопје.

(636)

Решение бр. 25-2352 за превоз на патници со такси автомобил, издадено на име Василевски Тони, Скопје.

(637)

Решение Уп. бр. 25-229 за престанок на дејност (за миенење на коли), на име Јаневски Блашко, Скопје.

(638)

Решение бр. 25-228 за престанок на дејност (угостителски дуќан), на име Јаневски Блашко, Скопје.

(639)

Решение Уп. бр. 12-222 на име Александар Кочовски, Скопје.

(640)

Решение бр. 25-2511 на име Тони Давчевски и Дарко Панчевски, Скопје.

(641)

Решение бр. 25-1813, рег.бр. 5673, на име Веселинка Деловска, Скопје.

(642)

Решение бр. 12-638/96 на име Шерефедин Сали, Скопје.

(643)

Решение Уп. бр. 11-963 од 31.III.1992 година, на име Ѓорѓи Несторов, Скопје.

(644)

Решение Уп. бр. 25-1239 на име Екрем Ајваз, Скопје.

(645)

Свидетелство за завршено I година средно училиште, издадено од УЦЕБ „Арсени Јовков“ – Скопје на име Радмила Маркоска, Скопје.

Чековна картичка и чекови од бр. 208661 до 208680, издадени од „ИК – банка“ – Скопје на име Никола Ангеловски, Скопје.

(668)

Чековна картичка бр. 113857-09 и чекови бр. 2658170, 2658172, 2658173 и 2658174, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Стојанче Маџовски, Крива Паланка.

(669)

Чековна картичка бр. 57575-58 и чекови од бр. 2747432 до 2747442, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Љубица Иванова, Скопје.

(671)

Чековна картичка бр. 4058394 и чековите бр. 2500397, 2500389, 2500391, 2500392 и 2500393, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Зорица Павиќ, Скопје.

(672)

Чековна карта бр. 104491-48 и чекови од бр. 3005020 до 3005029 и од бр. 2948489 до 2948492 и бр. 2948495, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Надежда Милојевиќ, Скопје се сторнира.

(674)

Чековна картичка бр. 0043999/45 и чекови бр. 2717721, 2717719 и 2717720, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Мемети Кевсер, Скопје.

(675)

Чекови од бр. 9606464 до 9606480 и 96064641 од тековна сметка бр. 29273-94, издадени од Стопанска банка а.д. Скопје на име Ленка Димовска, Скопје.

(676)

Чекови од бр. 0002749389 до 0002749393, издадени од тековна сметка бр. 0014172/17 од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Шаќир Гулден, Скопје.

(677)

Пасош бр. 160326/4, издаден од УВР – Скопје на име Идавер Илџи, с. Г. Нерези, Скопје.

(677-а)

Чекови од бр. 3004109 до 3004113 од тековна сметка бр. 10648764 на име Дана Миткоска, Скопје.

(678)

- Чековна картичка бр. 0002038/60 и чекови од бр. 0002494833 до 0002494837 на име Ансарова Полихера, Скопје. (679)
- Чекови од бр. 9218001 до 9218015 и од бр. 8495923 до 8495926 од тековна сметка бр. 15880-66 на име Никола Стојковски, Скопје. (680)
- Чековна картичка бр. 5386-66 и чекови бр. 9890949 и 9890950 на име Марина Настева, Скопје. (681)
- Решение бр. 12-6005/92 на име Нусрет Османи, Скопје. (646)
- Работна книшка на име Нусрет Даути, Скопје. (647)
- Работна книшка на име Захадин Мемети, Скопје. (649)
- Работна книшка на име Лазо Костоски, Скопје. (649)
- Работна книшка на име Христо Настоски, Скопје. (650)
- Работна книшка на име Хасип Реџеповиќ, Скопје. (651)
- Работна книшка на име Томислав Анчевски, Скопје. (652)
- Работна книшка на име Лилјана Ѓорѓиевска, Скопје. (654)
- Работна книшка на име Јане Мучов, Скопје. (654)
- Здравствена легитимација на име Владо Таневски, Скопје. (655)
- Работна книшка на име Ранко Јаниќиќ, Скопје. (656)
- Работна книшка на име Перо Спировски, Скопје. (657)
- Работна книшка на име Миле Трпковски, Скопје. (658)
- Работна книшка на име Снежана Петрушевска, Скопје. (659)
- Работна книшка на име Мустафа Насер, Скопје. (660)
- Свидетелство за завршено I година средно образование на име Срѓан Петковиќ, Куманово. (661)
- Работна книшка на име Станислав Придаенкоски, Скопје. (662)
- Работна книшка на име Бети Младеновска, Скопје. (664)
- Работна книшка на име Тодорчо Спировски, Скопје. (664)
- Индекс бр. 3137 на име Зиријета Хајро, Скопје. (665)
- Работна книшка на име Зоран Спасовски, Скопје. (666)
- Работна книшка на име Сузана Ѓорѓиевска, Скопје. (667)
- Тековна сметка бр. 0050035-47 и чекови од бр. 0002903951 до 0002903956 и бр. 0002903949 на име Јованоска Снежана, Скопје. (702)
- Чековна картичка бр. 98336-31 и чекови бр. 2710654, 2710655 и 2710656 на име Татјања Гочкова, Скопје. (703)
- Чекови од бр. 9459941 до 9459949 од тековна сметка бр. 13083-41 на име Јорданче Јорданов, Скопје. (704)
- Чековна картичка бр. 84433-87 и чековите бр. 1829418 и 1829419 на име Анка Митковска, Скопје. (705)
- Чекови од бр. 0001899860 до 0001899864, издадени на тековна сметка бр. 084673/30 на име Трајан Филиповски, Скопје. (706)
- Работна книшка на име Расим Фејзула, с. Грчец, Скопје. (707)
- Работна книшка на име Мирко Ѓурчилов, Скопје. (708)
- Работна книшка на име Димитар Димитровски, Скопје. (709)
- Работна книшка на име Мирко Тодоровиќ, Скопје. (710)
- Работна книшка на име Абдула Салиу, Скопје. (711)
- Работна книшка на име Неџметин Исмаил, Скопје. (712)
- Работна книшка на име Снежана Христоска, Скопје. (713)
- Работна книшка на име Андријана Арнаутовска, Скопје. (714)
- Работна книшка на име Фејзула Дурмишов, Скопје. (716)
- Свидетелство за завршено VIII одделение на име Арсо Вшилев, Скопје. (716)
- Решение Уп. бр. 25-3653/93 на име Јусуф Салије, Скопје. (824)
- Чекови од бр. 611858 до 611871 од тековна сметка бр. 3529-69 на име Лазар Попов, Гевгелија. (825)
- Тековна сметка бр. 0107015-75 и чековите бр. 0000750338, 0000750340, 0000750341, 0000750342, 0000750343, 0000750344 и бр. 0002895149 на име Ампов Милорад, Скопје. (826)
- Чековна картичка бр. 22207-33 и чекови од бр. 2757992 до 2757999, 2650213 и 2188862 на име Персида Самарци, Скопје. (827)
- Чековите бр. 2085590, 2085591 и 1822621 од тековна сметка бр. 104566-24 на име Ленче Кукова, Скопје. (828)
- Чековна картичка бр. 7911-92 и чекови од бр. 2535393 до 2537399, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Бранко Стојановски, Скопје. (829)
- Чековна картичка бр. 10866160 и чекови бр. 2757509 и 2757513, на име Катерина Гоговска, Скопје. (830)
- Чековна картичка бр. 0099280/94 и чекови од бр. 0001933472 до 0001933484 на име Николина Павлоска, Скопје. (831)
- Чекови бр. 2794380, 2794381 и 2794832 од тековна сметка бр. 118291-87 на име Горан Смилески, Скопје. (832)
- Чекови бр. 1261254 и 1341674 од тековна сметка бр. 9950512 на име Ристо Наумовски, Скопје. (833)
- Работна книшка на име Дафинка Вељановска, Скопје. (834)
- Работна книшка на име Љупчо Митревски, Скопје. (835)
- Индекс бр. 4165 на име Сузана Атанасова, Скопје. (836)
- Работна книшка на име Сали Рамизов, Скопје. (837)
- Работна книшка на име Маја Заовска, Скопје. (838)
- Свидетелство за завршено VIII одделение на име Рамадани М.Насер, с. Глуново, Скопје. (839)
- Работна книшка на име Цемаил Далип, Скопје. (840)
- Работна книшка на име Решат Сулејмани, Скопје. (841)
- Чековна картичка бр. 39951-56 и чекови од бр. 3061805 до 3061824 на име Димо Кулавковски, Скопје. (870)
- Чековна картичка бр. 82001-31 и чекови од бр. 2815614 до 2815614 до 2815618 на име Трајко Јаќимовски, Скопје. (871)
- Чековна картичка бр. 0066522/95 и чекови бр. 0001478515 и 0001478516 на име Ристеска Ѓорица, Скопје. (872)
- Чековите бр. 1925438, 1925439 и 1925440 од тековна сметка бр. 431156 на име Мара Стефанова, Скопје. (873)
- Решение Уп. бр. 25-2097/95 на име Неделковски Петар и Неделковски Васил, Скопје. (874)
- Решение бр. 14-1284/92 на име Христо Наумовски, Скопје. (875)
- Решение Уп. бр. 25-4732/94 на име Решат Селмани, Скопје. (876)
- Решение Уп. бр. 25-973/95 на име Киро Богоевски, Скопје. (877)
- Работна книшка на име Фатмира Мурселовиќ, Скопје. (878)
- Работна книшка на име Горанчо Саздановски, Скопје. (879)
- Лична карта бр. 84640 на име Илија Андреев, Титов Велес. (880)
- Свидетелство за завршено VIII одделение на име Александар Стојчевски, Скопје. (881)
- Работна книшка на име Селмани Мефаил, Скопје. (883)
- Работна книшка на име Цветко Костовски, Скопје. (883)

- Работна книшка на име Ацо Пешовски, Скопје. (884)
- Работна книшка на име Благоја Ристовски, Скопје. (885)
- Работна книшка на име Иљмија Усеиновски, Скопје. (886)
- Работна книшка на име Весна Николовска, Скопје. (887)
- Изгубено одобрение Уп. бр. 14-6976/88 на име Коста Костовски, Скопје. (908)
- Сообраќајна дозвола за возило „Опел кадет 1300“ СК-997 – ЦД. (909)
- Работна книшка на име Мирче Паунковски, Скопје. (910)
- Работна книшка на име Марија Андрејева, Скопје. (911)
- Работна книшка на име Тихомир Ефтимов, Скопје. Свидетелства за завршено I, II, III и IV година и диплома за завршено средно образование на име Тихомир Ефтимов, Скопје. (913)
- Работна книшка на име Софија Бораниева, Скопје. (914)
- Работна книшка на име Фејзули Раиф, Скопје. (915)
- Свидетелство за завршено IV одделение на име Рамадан Сансиера, Скопје. (916)
- Работна книшка на име Кимет Реџеџи, Скопје. (917)
- Чековна картичка бр. 00041658 и чекови од бр. 0002307003 до 0002307010 на име Марина Поп Лазарова, Скопје. (918)
- Чековна картичка бр. 88502/97 на име Љубица Грозданова, Скопје. (920)
- Огласот објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 1/96 под реден број 27 за неважни чекови на име Љиљана Ивановска, Скопје. (921)
- Чековна картичка бр. 99399-05 и чекови бр. 299181, 2991830, 2991832, 2721681, 2721682, 2991834, 2991817, 2991821, 2991820 на име Милчо Бадаровски, Скопје. (922)
- Решение Уп. бр. 25-2738/93 на име Абедин Муштафче, Скопје. (995)
- Одобрение Уп. бр. 12-6534/90 на име Нехат Абдулаху, Скопје. (996)
- Чековна картичка бр. 96669-47 и чекови од бр. 2829817 до 2829827 на име Софка Ѓорѓевиќ, Скопје. (997)
- Чекови од 00023563864 до 0002563870 на име Крстевска Стојна, Скопје. (998)
- Чековна картичка бр. 4693-42 и чекови од бр. 2926130 до 2926134 и од бр. 2468464 до 2468467 и 2822083 на име Љиљана Бужаровска, Скопје. (999)
- Чековна картичка бр. 102331-66 и чекови бр. 2727787, 2684754, 26847 и 264753 на име Катарина Кувенџиева, Скопје. (1000)
- Чекови бр. 8962144, 8962145 и 8962146 од тековна сметка бр. 39000-20 на име Слободан Дојчиновски, Скопје. (1001)
- Чековна картичка бр. 118691-91 и чекови од бр. 2540126 до 2540133 и 2540120 на име Садри Гаши, Скопје. (1002)
- Чек бр. 9421785 од тековна сметка бр. 12173-22 на име Светозар Крстевски, Скопје. (1003)
- Свидетелство за завршено VIII одделение на име Ацо Пешевски, с. Ракогинци, Скопје. (1004)
- Работна книшка на име Асани Муса, с. Шишево, Скопје. (1005)
- Работна книшка на име Зорка Дичевска, Скопје. (1006)
- Здравствена легитимација на име Аледин Јакупи, с. Студеничани, Скопје. (1007)
- Работна книшка на име Слвица Јаковска, Скопје. (1008)
- Работна книшка на име Фејзула Мони, Скопје. (1009)
- Работна книшка на име Ремзије Дарлишта, Скопје. (1010)
- Работна книшка на име Марин Ристовски, Скопје. (1011)
- Работна книшка на име Оливера Димовска, Скопје. (1012)
- Индекс 8854 на име Зариета Хајро, Скопје. (1013)
- Свидетелство за завршено III и IV година и за положен завршен матурски испит на име Македонка Доневска, Скопје. (1014)
- Работна книшка на име Фатмир Љоки, Скопје. (1015)
- Решение Уп. бр. 25-4628/94 на име Сашо Трајковски, Скопје. (1024)
- Решение за регистрирање на претпријатие со странски капитал на име ТПТП „Адолилар“, Скопје. (1025)
- Решение Уп. бр. 25-689/93, на име Искра Ангелова, Скопје. (2026)
- Чековна картичка бр. 19374-95 и чекови од бр. 9941729 до 9941735 на име Момир Милевски, Скопје. (1027)
- Чековна картичка бр. 0101492-19 и чекови бр. 2849903 и 2849908 на име Владо Спирковски, Скопје. (1028)
- Чековна картичка бр. 30346-54 и чекови од бр. 2869508 до 2869507 на име Владо Спирковски, Скопје. (1029)
- Чековите од бр. 3063449 до 3063455 и од бр. 2868709 до 2868713 и 1798984 од тековна сметка бр. 80339-52 на име Љубица Христовска, Скопје. (1030)
- Железничка ФИП легитимација за 1995 год. на име Софка Захарчева, Скопје. (1031)
- Работна книшка на име Горан Ѓорѓевиќ, Скопје. (1032)
- Работна книшка на име Благица Петрушевска, Скопје. (1033)
- Работна книшка на име Поп-Димитров Александар, Скопје. (1034)
- Работна книшка на име Милка Ценевска, Скопје. (1035)
- Работна книшка на име Снежана Јованова, Скопје. (1036)
- Девизна штедна книшка бр. 7207052-53202 на име Виолета Наумовска Кировска, Скопје. (1037)
- Чекови од бр. 1979311 до 1979321 од тековна сметка бр. 82527-62 на име Лиљана Младеновска, с. Љуботен, Скопје. (1143)
- Чекови од бр. 2000371 до 2000377 и од бр. 1857949 до 1857953 од тековна сметка бр. 0002583092 на име Олга Ангелова, Скопје. (1144)
- Чекови бр. 0001891064 и 0001264981 од тековна сметка бр. 0094223.76 на име Томе Станковски, Скопје. (1145)
- Решение за продажба на авто делови на Авто пазар на име Сабри Рушитов, Скопје. (1146)
- Решение бр. 11-3820/90 на име Стојадин Пижевски, Скопје. (1147)
- Решение бр. 12-7630/91 на име Стефанчо Митревски, Скопје. (1148)
- Решение У.бр. 14-2014/90 на име Јулијана Димовска, Скопје. (1149)
- Решение бр. 146/96 за пластифициран лим, количина 50 тони, на име „Фарекс“ – Приватно претпријатие – Скопје. (1150)
- Решение Уп. бр. 25-3425/94 на име Марија Луковска, Скопје. (1151)
- Свидетелство за завршено средно образование на име Жарко Николиќ, Скопје. (1152)
- Работна книшка на име Боби Гелевски, Скопје. (1153)
- Работна книшка на име Елизабета Гелева, Скопје. (1154)
- Работна книшка на име Елена Колева, Скопје.

- Работна книшка на име Диме Антулевски, Скопје. (1156)
- Работна книшка на име Јасна Маневска, Скопје. (1157)
- Работна книшка на име Винета Трајковска, Скопје. (1158)
- Работна книшка на име Соња Ѓорѓевиќ Цветанова, Скопје. (1159)
- Свидетелство за завршено VIII одделение на име Емруш Садбер, Скопје. (1160)
- Работна книшка на име Борис Каранфилов, Скопје. (1162)
- Работна книшка на име Снежана Крстевска, Скопје. (1163)
- Работна книшка на име Стојановиќ Снежана, Скопје. (1164)
- Работна книшка на име Владимир Колевски, Скопје. (1164)
- Работна книшка на име Марина Говорко, Струмица. (1165)
- Пасош бр. 277352/95, издаден од УВР – Скопје на име Абдурсамет Бафќаровски, с. Батинци, Скопје. (1148)
- Пасош бр. 591457 на име Фадил Исмаили, ул. „М. Бафтијари“ бр. 29, Тетово. (1148-А)
- Пасош бр. 0234473, издаден од УВР – Прилеп на име Бошев Блажо, ул. „Белградска“ бр. 86, Прилеп. (1166)
- Пасош бр. 186612 на име Блажевски Злате, ул. „С. Планик“ бр. 43, Охрид. (1167)
- Чекови бр. 473081, 473082, 134146, 134147 и 230600 на име Миланов Борис, ул. „В. Доѓанциски“ (1168)
- Пасош бр. 0470143 на име Ѓорѓиев Оливер, ул. „Јадранска“ бр. 9/15, Битола. (1169)
- Пасош бр. 636219, издаден од ОВР – Радовиш на име Трајан Мијев, с. Воиславци, Радовиш. (1170)
- Пасош бр. 309063 на име Ислами Шаќир, с. Врпчиште, Гостивар. (1171)
- Чекови од бр. 9833179 до 833183 на име Снежана Санадовска, Скопје. (1172)
- Чекови од бр. 8688845 и 8688846 на име Никола Узелац, Скопје. (1173)
- Пасош на име Сулејмани Недимкадар, ул. „К.Ј. Питу“ бр. 112, Тетово. (1174)
- Пасош бр. 491747, издаден од УВР – Куманово на име Реџепа Хушам, с. Слупчане, Куманово. (1175)
- Пасош бр. 94857, издаден од ОВР – Крушево на име Рамиз Елмазоски, с. Житоше, Крушево. (1176)
- Пасош бр. 0619001, издаден од УВР – Прилеп на име Адemosки Ајдован, ул. „Степан Апостолоски“ бр. 1, Прилеп. (1177)
- Пасош бр. 0416448 на име Ефремов Смилен, ул. „Коџа Баир“, Радовиш. (1178)
- Пасош бр. 0689361, издаден од УВР – Кочани на име Велков Станчо, Кочани. (1179)
- Чекови бр. 9816489 до 9816500 и 8735364, издадени на тековна сметка бр. 3484-45 на име Христова Виолета, Скопје. (1180)
- Пасош бр. 062040 на име Муаремин Нешат, с. Дебреше, Гостивар. (1181)
- Пасош бр. 507936, издаден од УВР – Штип на име Милев Лазар, ул. „Индустриска“ бб, Штип. (1180-а)
- Пасош бр. 834692/96, издаден од ГУВР – Скопје на име Томислав Божиноски, ул. „Владимир Комаров“ бр.8/4-1, Скопје. (1179-а)
- Пасош бр. 10953, издаден од УВР – Тетово на име Салхи Зекие, с. Мала Речица, Тетово, (1178-а)
- Чековна картичка бр.3137/84 и чек бр.611405, издадени од Стопанска банка АД – Скопје на име Јованов Ристо, с. Ињево, Радовиш. (1181-а)
- Чековна картичка бр.0072/88 и чековите бр.395486, 432769, 432774, 454623, издадени од Стопанска банка АД – Скопје – Филијала – Радовиш на име Славчо Ристов, ул. „Драмска“ бр.3, Радовиш. (1182-а)
- Пасош бр.0176604 на име Опше Фарие, Дебар. (1169-а)
- Пасош бр.0172504 на име Оксе Ситки, Дебар. (1172-а)
- Пасош бр.667151/95, издаден од УВР – Куманово на име Виолета Станковска, ул. „Доне Божинов“ бр.7/22, Куманово. (1182)
- Пасош бр.94405/93, издаден од УВР – Крушево на име Мите Миџкоски, ул. „Киро Фетак“ бр.52, Крушево. (1183)
- Пасош бр.68405/94 год., издаден од УВР – Гевгелија на име Силвана Каранфиловски, ул. „Г.Петров“ бр.16, Гевгелија. (1184)
- Пасош бр. 0452148/94, издаден од ОВР – Берово на име Соња Мираковска, ул. „Малешка“ бр.11, Берово. (1185)
- Пасош бр. 617230/95, издаден од УВР – Куманово на име Виолета Петрушевска, ул. „Боро Прџан“ бр. 29/7, Куманово. (1186)
- Пасош бр.423377/94, издаден од УВР – Виница на име Лазар Вучковиќ, Виница. (1188)
- Пасош бр.616933/95, издаден од УВР – Куманово на име Радич Станковски, ул. „Доне Божинов“ бр.11/13, Куманово. (1189)
- Пасош бр. 266653/94, издаден од УВР – Куманово на име Хекруше Иљази, с. Черкеско Село, Куманово. (1190)
- Пасош бр. 405211/94, издаден од УВР – Тетово на име Хабиб Асани, с. Мерово, Тетово. (1191)
- Пасош бр. 073633/94, издаден од УВР – Тетово на име Ганимет Мемеди, с. Радиовце, Тетово. (1192)
- Пасош бр. 102219/93, издаден од УВР – Скопје на име Селим Сабит, с. Буковик, Скопје. (1193)
- Пасош бр.131172/93, издаден од УВР – Скопје на име Салија Дестан, ул. „Аврам Писевски“ бр. 13, Скопје. (1194)
- Пасош бр. 210310/94, издаден од УВР – Скопје на име Јана Дуковска, ул. „Питу Гули“ бр.48, Скопје. (1195)
- Пасош бр. 012789/93, издаден од ГУВР – Скопје на име Александар Дохчевски, ул. „Рајко Жинзифов“ бр. 22, Скопје. (1196)
- Пасош бр. 56530/93, издаден од УВР – Скопје на име Марија Чадиковска, бул. „Јане Сандански“ бр. 90/5-5, Скопје. (1197)
- Пасош бр. 056529/93, издаден од УВР – Скопје на име Киро Чадиковски, бул. „Јане Сандански“ бр. 90/5-5, Скопје. (1198)
- Пасош бр. 279773/94, издаден од Стоиле Трајковски, ул. „Чаирска“ бр. 87, Скопје. (1199)
- Пасош бр. 536927, издаден од ГУВР – Скопје на име Љубинка Јанковиќ, ул. „Максим Горки“ бр.8-а, Скопје. (1200)
- Пасош бр. 572663/95, издаден од УВР – Скопје на Мустафа Мухамед, ул. „7 Јули“ бр. 22-а, Скопје. (1201)
- Пасош бр. 431535/94, издаден од УВР – Скопје на име Зоран Петрушевски, с. Петровец ул. „4 Јули“ бр.2, Скопје. (1202)
- Пасош бр. 302792 на име Шеху Северџан ул. „Мара Угринова“ бр. 33, Гостивар. (1245-а)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1461/95 од 16.1.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП „Раз Промет“ од Гевгелија, ул. „Слободан М. Данко“ бб.

За стечаен судија е одреден Љупчо Хаџидимов, судија при овој суд. За стечаен управник е одреден Стојан Растов од Гевгелија, ул. „Војенска“ бр. 6.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 21. III. 1996 година во 11,00 часот, соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (436)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1643/95 од 17. I. 1996 година, е отворена стечајна постапка над должникот ППП „ЈАВОР-Б“ ДОО – Скопје, ул. „Горге Андреевски – Куќа“ бр. 1, жиро сметка бр. 40100-601-42008.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. За стечаен управник е одреден Божиновски Младен од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 26. II. 1996 година во 8,30 часот во соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (174)

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатието со општествен капитал ДОО „БИБРОК“ п.о. – Куманово, ул. „11-ти Октомври“ бб. Куманово, објавува

ОГЛАС

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО.

Општественото претпријатие ДОО „БИБРОК“ п.о. – Куманово, ул. „11-ти Октомври“ бб, Куманово, отпочнува постапка за трансформација на општествениот капитал во согласност со одредбите на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Се повикуваат поранешните сопственици и нивните правни наследници, кои се државјани на Република Македонија, доколку имаат, да ги пријават своите побарувања во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот.

Побарувањата да се доставуваат истовремено до ДДО „БИБРОК“ п.о. – Куманово, ул. „11-ти Октомври“ бб, Куманово, и до Агенцијата за трансформација, на посебен образец пропишан од Агенцијата.

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, Заводот за урбанизам и проектирање – Битола

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 31.01.1996 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: издавање интерни акции заради прибавување на дополнителен капитал.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-

наат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на бул. „1-ви Мај“ бб во време од 8 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, ДОО „Евростакло“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 31.01.1996 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Првوماјска“ бб во време од 14 до 15 часот.

СОДРЖИНА

- | | | |
|------|--|-----|
| 234. | Одлука за именување советник на Претседателот на Република Македонија. | 317 |
| 235. | Решение за распишување на дополнителни избори | 317 |
| 236. | Одлука за условите за користење на средствата од помошта на Јапонија доделена на Република Македонија за поддршка на Платниот биланс | 317 |
| 237. | Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина | 318 |
| 238. | Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина | 318 |
| 239. | Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина | 318 |
| 240. | Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина | 318 |
| 241. | Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина | 319 |
| 242. | Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина | 320 |
| 243. | Решение за утврдување на средства кои може да се увезат без плаќање царина | 321 |
| 244. | Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина | 321 |
| 245. | Наредба за определување на месечниот износ на висината на цивилната инвалиднина на цивилните инвалиди од војната | 321 |
| 246. | Правилник за начинот на пресметување и плаќање на данокот на промет на производи и услуги | 322 |
| 247. | Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 363/95 од 21 февруари 1996 година. | 341 |
| 248. | Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 291/95 од 21 февруари 1996 година. | 341 |

Општи акти на фондовите и заводите

- | | | |
|----|--|-----|
| 3. | Одлука за утврдување на износот, начинот и постапката за одобрување на надоместокот за вработување инвалидни лица. | 342 |
|----|--|-----|